



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 27 ноември 2002
Скопје
Број 88

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

1427.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/95, 55/97 и 38/2002) и член 19 точка 14 алинеја 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат личностите и објектите што се обезбедуваат.

Член 2

Личностите кои постојано се обезбедуваат според оваа одлука се: Претседателот на Република Македонија, претседателот на Владата на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија, министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана и министерот за надворешни работи.

Постојано се обезбедуваат и кандидатите за избор на претседател на Република Македонија за време на траење на изборната кампања.

Се обезбедуваат и министерот за правда, министерот за финансии и јавниот обвинител на Република Македонија додека ги извршуваат своите службени работи и задачи.

Се обезбедува и претседателот на Република Македонија на кого му престанала функцијата, во согласност со закон.

Се обезбедува и претседателот на Владата на Република Македонија на кого му престанала функцијата, со лично обезбедување од едно лице во времетраење од една година по престанокот на функцијата.

Член 3

Во случај на нарушување на јавниот ред и мир во поголем обем, вонредна или воена состојба, министерот за внатрешни работи може да определи и други личности повремено да се обезбедуваат, кога извршуваат службени дејствија поради кои сигурноста на тие лица е загрозна.

Министерот за внатрешни работи може да определи лицата од член 2 став 3 на оваа одлука постојано да се обезбедуваат, во случај на оценет висок степен на опасност по нивниот живот и тоа само за време на траење на опасноста.

По поднесено писмено барање, министерот за внатрешни работи може да определи преземање на соодветни мерки и дејствија за обезбедување и по престанувањето на функцијата на претседателот на Владата на Република Македонија, претседателот на Собранието на Република Македонија и членовите на Владата на Република Македонија, само во случај кога сигурноста на тие лица е загрозна поради преземените службени дејствија од нивна страна додека ја вршеле функцијата.

Член 4

Министерството за внатрешни работи презема сеопфатни мерки за обезбедување на шефови на странски држави, претседатели на парламенти и на влади при нивната посета во Република Македонија.

Министерството за внатрешни работи обезбедува и министри на владите на странски држави, а по проценка и други личности односно гости од странство, кога се во официјална посета на Република Македонија.

Член 5

Министерството за внатрешни работи организира и врши постојано физичко обезбедување на објектите во кои се сместени: Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија и објектите во кои се сместени седиштата на министерствата.

Министерството за одбрана организира и врши постојано физичко обезбедување на објектот во кој е сместен Претседателот на Република Македонија и неговата резиденција, односно домот во кој живее, како и на самото Министерство за одбрана.

Член 6

Министерството за внатрешни работи организира и врши физичко обезбедување на објектите во кои постојано живеат претседателот на Собранието на Република Македонија и претседателот на Владата на Република Македонија.

Се организира и врши физичко обезбедување и на објектите кои повремено ги користат личностите утврдени во ставот 1 на овој член и во членот 4 на оваа одлука.

Член 7

Покрај објектите од членовите 5 и 6 на оваа одлука, Министерството за внатрешни работи, со посебни мерки и активности ги обезбедува и:

- објектите во кои се сместени соодветни државни органи и организации, јавни претпријатија и други правни лица кои се од посебно значење за безбедноста на Република Македонија,

- објектите во кои се чуваат значајни документи и други материјали што претставуваат државна, воена, службена или деловна тајна,

- определени подрачја што се од посебен интерес за безбедноста на Република Македонија.

Министерството за внатрешни работи со определени мерки и дејствија, покрај објектите од ставот 1 на овој член, ги обезбедува и објектите во кои се сместени странските дипломатски и конзуларни претставништва, како и дипломатските мисии на меѓународните организации, согласно ратификуваните меѓународни договори и принципот на реципроцитет.

Министерството за одбрана со посебни мерки и активности ги обезбедува објектите во кои се сместени командните места на Армијата на Република Македонија, воените единици и установи, центрите за врски, магацините за средства и опрема, како и други објекти и зони од посебно значење за одбраната.

Во рамките на мерките и активностите од ставовите 1 и 2 на овој член, Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана врши оперативна заштита на определени работни места во објектите што се обезбедуваат.

Во рамките на оперативната заштита на определени работни места, безбедносни проверки се вршат на писмено барање од функционерот кој раководи со органот на управата односно работодавецот на правното лице.

Податоците од ставот 4 на овој член претставуваат службена тајна и истите писмено му се соопштуваат на подносителот на барањето.

Член 8

Обезбедување на објектите од членот 7 на оваа одлука се врши со преземање на општи и посебни мерки на заштита.

Општите мерки на заштита ги преземаат самите органи, организации, јавни претпријатија и други правни лица, како и вработените кои работат во тие објекти, во согласност со закон или друг пропис.

Посебните мерки за заштита ги организира и спроведува Министерството за внатрешни работи, односно Министерството за одбрана, секој во рамките на својот делокруг.

Член 9

Под обезбедување на личностите и објектите во смисла на оваа одлука се подразбира и планирање и спроведување на оперативни-превентивни, физички, превентивно-технички, санитарно-биолошки, хемиски, здравствени и други мерки и активности.

Надворешно обезбедување на објектите каде престојуваат личностите утврдени со оваа одлука, го врши полицијата во униформа, а внатрешното обезбедување, работници на Министерството за внатрешни работи во цивилна облека.

За претседателот на Република Македонија надворешното и внатрешното обезбедување на објектите, работните простории, резиденцијата, односно домот, го вршат припадниците на Министерството за одбрана. Припадниците на Министерството за одбрана го вршат надворешното и внатрешното обезбедување на објектите на Министерството за одбрана.

Лично обезбедување, односно придружба на личности вршат овластени службени лица на Министерството за внатрешни работи и Секторот за координација на разузнавањето, контраразузнавањето и контрола на доверливи документи на Министерството за одбрана.

Член 10

Министерот за внатрешни работи, односно министерот за одбрана, во рамките на својата надлежност изготвува преглед на објекти што се обезбедуваат според оваа одлука.

Член 11

За следење на мерките и активностите за обезбедување на објектите од членот 10 на оваа одлука се грижат во рамките на своите овластувања Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за правда, Генералштабот на Армијата на Република Македонија, Кабинетот на претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија и Собранието на Република Македонија, за што и меѓусебно соработуваат.

Член 12

Органите, организациите, јавните претпријатија и другите правни лица што се под заштита со оваа одлука, овозможуваат непречено вршење на задачите на овластените службени лица на Министерството за внатрешни работи (простории, инвентар, опрема, уреди и слично).

Член 13

Министерот за внатрешни работи, односно министерот за одбрана, во рамките на својата надлежност се грижи за начинот и мерките за обезбедување на личностите и објектите утврдени со оваа одлука.

Член 14

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на личностите и објектите што се заштитуваат („Службен весник на РМ-Посебен службен весник“ бр. 1/96 и 7/96, „Службен весник на РМ“ бр. 7/98, бр. 23-3898/1 од 27.07.1999 година и „Службен весник на РМ“ бр. 94/2000, 19/2002 и 75/2002).

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5735/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1428.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР - БИТОЛА**

1. За вршител на должноста директор на Народниот театар - Битола се именува Љупчо Горгиевски, дипл. режисер - драматург режисер во овој театар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5555/2
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1429.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ**

1. Ѓорѓи Чулаковски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Музејот на град Скопје - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5644/2
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1430.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА**

1. Љупка Коларова-Пајевиќ, се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5645/2
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1431.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - БИТОЛА**

1. Иван Јолевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5646/2
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1432.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ ЗА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - ПРИЛЕП**

1. Роберт Стојаноски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата „Марко Цепенков“ - Прилеп.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5647/2
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1433.

Врз основа на член 88 став 2 и 3 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/93, 48/93, 21/98, 25/99, 39/99, 81/99, 49/00 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА - СКОПЈЕ**

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација - Скопје се именува Бранко Брајковски, вработен во оваа агенција.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5649/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1434.

Врз основа на член 128 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98 и 19/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Фондот за водите - Скопје се именува Мирко Иванов, дипл. машински инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5651/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1435.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. Д-р Горица Котевска се разрешува од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5652/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1436.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. За директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола се именува Стефче Стефановски, дипл. земјоделски инженер по поледелство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5653/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1437.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ**

1. Д-р Спасен Горѓевски се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијат“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5654/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1438.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈАПАТ“ СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонијат“ - Скопје, се именува Дуфе Кукоски, дипл. менаџер за бизнис администрација - деловно управување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5655/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1439.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје се именува Дарко Бабамов, дипл. машинженер, директор на Претпријатието во мешовитата сопственост за консалтинг за инвестициона градба „ДЕКСИМ“ - д.о.о. - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5656/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1440.

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Светлана Јакимовска се разрешува од должноста директор на Заводот за вработување на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5657/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1441.

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/00 и 50/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За вршител на должноста директор на Заводот за вработување на Република Македонија се именува Миле Стојменовиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5658/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1442.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), а во врска со член 15 и 24 од Статутот на ЈП Македонска информативна агенција - МИА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/98) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА**

1. Живко Георгиевски се разрешува од должноста директор и главен и одговорен уредник на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5659/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1443.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), а во врска со член 15 и 24 од Статутот на ЈП Македонска информативна агенција - МИА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/98) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА**

1. За директор и главен и одговорен уредник на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА се именува Зоран Иванов, дипл. новинар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5660/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1444.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), а во врска со член 15 и 24 од Статутот на ЈП Македонска информативна агенција - МИА („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК НА ЈП МАКЕДОНСКА ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА - МИА**

1. За заменик директор и главен и одговорен уредник на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција - МИА се именува Џелал Зинели.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5661/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1445.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“
СКОПЈЕ**

1. Ернад Фејзулаху се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5662/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1446.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ „МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“ - Скопје се именува м-р Фатмир Бесими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5663/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1447.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАКАЈ
„МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ**

1. Рауф Рамадани се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5664/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1448.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАКАЈ „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за поштенски сообраќај „Македонска пошта“ - Скопје се именува инж. Таип Јакупи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5665/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1449.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје се именува Аљил Палоши, дипл. професор по физичка култура.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5667/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1450.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. Александар Турунчиев се разрешува од должноста заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5668/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1451.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА
СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ**

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје се именува Трајче Димов, одделенски наставник од Штип.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5669/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1452.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА СКОПЈЕ

1. Фаик Цони се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5670/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1453.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПА- НИСУВАЊЕ СО ПАСИШТАТА - СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасиштата - Скопје се именува Љуљзим Сулејмани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5671/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1454.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. Вулнет Палоши се разрешува од должноста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5672/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1455.

Врз основа на член 25 од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/96, 40/99, 96/2000 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА - СКОПЈЕ

1. За директор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје се именува Асип Усеини, дипл. инж. по технологија и металургија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5673/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1456.

Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕ- КТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. д-р Ненад Георгиев се разрешува од должноста директор на Фондот за земјоделство - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5674/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1457.

Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За директор на Фондот за земјоделство - Скопје се именува Ристо Тодоров, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-5675/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1458.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Музејот на град Скопје - Скопје се именува Климе Коробар, дипл. архитект.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5676/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1459.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА - БИТОЛА**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата - Битола се именува Борис Чоревски, дипл. актер - проект - менаџер во Македонскиот народен театар - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5677/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1460.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, ПРИРОДНИТЕ
РЕТКОСТИ И МУЗЕЈ - БИТОЛА**

1. За вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Битола се именува Валентин Соклевски, дипл. етнолог, вработен во Установата за народна култура “Илинденски денови” - Битола.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5678/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1461.

Врз основа на член 100 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА
“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ - ПРИЛЕП**

1. За вршител на должноста директор на Домот на културата “Марко Цепенков” - Прилеп, се именува Благоја Ристески - Платнар, писател.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5679/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1462.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ
“МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ**

1. м-р Љупчо Несторовски се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми” - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5680/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1463.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2001 и 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. Се разрешува Тони Димитровски од должноста директор на Управата за јавни приходи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5682/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1464.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2001 и 61/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. За директор на Управата за јавни приходи се именува Зоран Васковски, директор на Секретаријатот за финансии на град Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5683/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1465.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ**

1. Се разрешува Сашко Станинов од должноста директор на Агенцијата за развој и инвестиции.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5684/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1466.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК
НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ
И ИНВЕСТИЦИИ**

1. Се разрешува Тихомир Петровски од должноста заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5685/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1467.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. Се разрешува Ванчо Пеловски од должноста директор на Бирото за стокровни резерви орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5686/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1468.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА
ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. За вршител на должноста директор на Бирото за стокровни резерви орган во состав на Министерството за финансии се именува Петар Мирчевски, вработен во Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5687/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1469.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

1. Се разрешува м-р Верица Демировска од должноста директор на Управата за заштита на растенијата, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5688/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1470.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА**

1. За директор на Управата за заштита на растенијата, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува м-р Душан Богдановски, магистер по земјоделски науки.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5689/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1471.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Се разрешува Цветко Ангелески од должноста директор на Државниот управен инспекторат, орган во состав на Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5690/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1472.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За директор на Државниот управен инспекторат, орган во состав на Министерството за правда се именува Субхи Јакупи, правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5691/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1473.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот девизен инспекторат, орган во состав на Министерството за финансии се именува Зикри Положани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5692/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1474.

Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. Се разрешува Кадри Кадриу од должноста заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5693/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1475.

Врз основа на член 9 став 5 од Царинскиот закон (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98 и 25/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА

1. За заменик на директорот на Царинската управа, орган во состав на Министерството за финансии се именува Садула Дураку.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5694/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1476.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државна управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. Се разрешува Целе Ристевски од должноста директор на Управата за водостопанство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5695/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1477.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ВОДОСТОПАНСТВО

1. За директор на Управата за водостопанство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Кенан Селмани, хидро-инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5696/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1478.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. Се разрешува д-р Елизабета Ангелова од должноста директор на Управата за семе и семенски материјали, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5697/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1479.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА СЕМЕ И СЕМЕНСКИ МАТЕРИЈАЛ

1. За директор на Управата за семе и семенски материјал, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Исмет Љимани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5698/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1480.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД**

1. Се разрешува Агим Шакири од должноста директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5699/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1481.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД**

1. За директор на Државниот инспекторат за труд, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика се именува Халит Хајдари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5700/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1482.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА СЛУЖБАТА ЗА ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН
СИСТЕМ**

1. Се разрешува Игор Пауновски од должноста директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5701/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1483.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА
ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ**

1. За директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање се именува Хисен Цемајли.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5702/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1484.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА
УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА
ПЛОВИДБА**

1. Се разрешува Миле Манолев од должноста директор на Управата за цивилна воздушна пловидба.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5703/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1485.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА
ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА**

1. За директор на Управата за цивилна воздушна пловидба се именува Илир Мехмеџи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5704/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1486.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. Се разрешува Драги Арсов од должноста заменик на директорот на Агенцијата за информации.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5705/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1487.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За заменик на директор на Агенцијата за информации се именува Арсим Калеци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5706/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1488.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија се именува Хајрула Мисини.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5707/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1489.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.56/99 и 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ**

1. Се разрешува Миливој Колевски од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5708/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1490.

Врз основа на член 7 став 1 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.56/99 и 41/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛОБОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ**

1. За директор на Дирекцијата за слободни економски зони се именува Виктор Делов, директор на Развоен Центар за мали и средни претпријатија "Инкубатор" - Велес.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5709/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1491.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Се разрешува Љупчо Спасовски од должноста директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5710/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1492.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. За директор на Државниот просветен инспекторат, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува д-р Благородна Лакинска, професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5711/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1493.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ**

1. Се разрешува Шакир Ислами од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5712/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1494.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр.58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

1. Се разрешува Стојан Митевски од должноста директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5713/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1495.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ

1. За директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди, орган во состав на Министерството за труд и социјална политика се именува Слоботка Станојковска, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5714/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1496.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. Се разрешува Мирче Ѓорговски од должноста директор на Државниот завод за геодетски работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5715/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1497.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. Се разрешува Јакуп Фетаи од должноста заменик на директор на Државниот завод за геодетски работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5716/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1498.

Врз основа на член 51 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. За заменик на директорот на Државниот завод за геодетски работи се именува Зоран Ангелов, советник за контрола на запишување на недвижности во Државниот завод за геодетски работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5717/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1499.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Нада Маневска од должноста директор на Управата за имотно правни работи, орган во состав на Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5718/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1500.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ

1. За директор на Управата за имотно правни работи, орган во состав на Министерството за финансии се именува Драги Шуплиновски, адвокат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5719/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1501.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

1. Се разрешува Митасин Бекири од должноста директор на Управата за извршување на санкции, орган во состав на Министерството за правда.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5720/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1502.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ**

1. За директор на Управата за извршување на санкции, орган во состав на Министерството за правда се именува Љупчо Шапчевски, дипломиран правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5721/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1503.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

1. Се разрешува Игор Ѓорѓиевски од должноста директор на Агенцијата за млади и спорт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5722/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1504.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА
ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

1. За директор на Агенцијата за млади и спорт се именува Георги Трајчев, дипл. правник, вработен во адвокатска канцеларија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5723/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1505.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО
РАЗВИЕНИ ПОДРАЧЈА**

1. Се разрешува Васил Гаврилов од должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиени подрачја, орган во состав на Министерството за локална самоуправа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5724/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1506.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА УПРАВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО**

1. Се разрешува Зоран Даневски од должноста директор на Управата за ветеринарство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5725/1
14 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1507.

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје број 02-8884/3 од 15 ноември 2002 година, со која Војо Михајловски, дипл. економист се разрешува од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5738/2
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1508.

Врз основа на член 57 став 5 од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје број 02-8884/4 од 15 ноември 2002 година, со која за вршител на должноста директор на Фондот е именуван Злате Шулески, дипл. економист вработен во Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5739/2
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1509.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - СКОПЈЕ

1. Паскал Гилевски се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Народната и универзитетска библиотека “Климент Охридски” - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5764/2
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1510.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

1. Весна Масловариќ се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Кинотеката на Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5765/2
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1511.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ

1. Јован Кондијанов се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5766/2
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1512.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ “УНИВЕРЗАЛНА САЛА” - СКОПЈЕ

1. Елизабета Јанкуловска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Центарот за организирање приредби “Универзална сала” - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5767/2
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1513.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА КИНОТЕКАТА НА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Кинотеката на Македонија - Скопје се именува Борис Ноневски, советник - филмолог во Кинотеката на Македонија - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5768/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1514.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје се именува Јован Ристов, дипл. правник, вработен во овој завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5769/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1515.

Врз основа на член 100 став 1 од Законот за културата (“Службен весник на Република Македонија” бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРИРЕДБИ “УНИВЕРЗАЛНА САЛА” - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Центарот за организирање приредби “Универзална сала” - Скопје се именува Гоце Димовски, академски музичар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5770/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1516.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА “МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” СКОПЈЕ

1. Владимир Соколовски се разрешува од должноста директор на Јавното претпријатие “Македонски железници” - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5779/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1517.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП “МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие “Македонски железници” - Скопје се именува Ратко Стефановски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5780/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1518.

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити (“Службен весник на Република Македонија” бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ СКОПЈЕ

1. Љупка Миндошева се разрешува од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5784/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1519.

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот за осигурување на депозити (“Службен весник на Република Македонија” бр. 63/2000, 29/2002 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ - СКОПЈЕ

1. За директор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје се именува Јорде Крагујевски, дипл. економист - директор на Стопанска банка - Филијала - Кичево.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5785/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1520.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ “МАКЕДОНСКИ ШУМИ” СКОПЈЕ

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми” - Скопје се именува Фјодор Доброхотов, ген. директор на “Треска Мел” - АД - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5788/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1521.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ “МАКЕДОНСКИ ШУМИ” - СКОПЈЕ

1. За заменик на директорот на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски шуми” - Скопје се именува Симеончо Тодоров, дипл. шумарски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5789/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1522.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - СКОПЈЕ

1. За вршител на должноста директор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје се именува Лидија Трпеновска-Симоновиќ, раководител на Сектор за ПУИС во ова јавно претпријатие.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5790/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1523.

Врз основа на член 7 од Законот за Агенција на Република Македонија за управување со средства (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА

1. Идриз Цека се разрешува од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5791/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1524.

Врз основа на член 7 од Законот за Агенција на Република Македонија за управување со средства (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА

1. За директор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства се именува Хаки Фазлиу, дипл. економист, сопственик и раководител на ПП “Ха-Фа“ - Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5791/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1525.

Врз основа на член 19 став 1 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија се именува Изет Ризаковски, професор во ДСУ “Арсение Јовков“ - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5781/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1526.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува д-р Зоран Тодоровски, од должноста директор на Државниот архив на Република Македонија, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5818/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1527.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Државниот архив на Република Македонија, се именува д-р Атанас Вангелов, редовен професор на Филолошкиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5782/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1528.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000), а во врска со член 100 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

1. За секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија се именува Елена Малинкова, досегашниот секретар на Секретаријатот за законодавство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-5794/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1529.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО
РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА**

1. За вршител на должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја, орган во состав на Министерството за локална самоуправа, се именува Кире Левевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5795/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1530.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000 и 44/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА
ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО**

1. За директор на Управата за ветеринарство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Слободан Чокревски, помлад асистент на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5796/1
18 ноември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1531.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/92) на седницата одржана на 6 ноември 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) член 17 став 2 алинеја 4 и член 61 од Законот за телекомуникации ("Службен весник на РМ" бр. 33/96, 17/98, 28/2000 и 4/2002) и

б) Правилникот за висината на надоместок за користење на радиофреквенции ("Службен весник на РМ" бр. 106/2002 и 57/2001) и Правилникот за утврдување на висината на надоместокот за надзор на кабловска радиотелевизиска мрежа ("Службен весник на РМ" бр. 59/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива на Стопанската интересна заедница на оператори на кабелска мрежа МК НЕТ-Скопје, со Решение У. бр. 87/2002 од 2 октомври 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 17 став 2 алинеја 4 и член 61 од Законот за телекомуникации и за оценување на уставноста и законитоста на Правилникот за висината на надоместок за користење на радиофреквенции и на Правилникот за утврдување на висината на надоместок за надзор на кабловска радио-телевизиска мрежа, и двата донесени од министерот за транспорт и врски.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на член 17 став 2 алинеја 4 и член 61 од Законот за телекомуникации со Уставот и за согласноста на наведените правилници со Уставот и со Законот за организација и работа на органите на државната управа.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 17 став 2 алинеја 4 од Законот за телекомуникации е предвидено дека министерот за сообраќај и врски ја утврдува висината на надоместоците согласно со овој закон, на предлог на Дирекцијата.

Во делот на одредбите од овој закон, кои се однесуваат на техничките услови, со членот 61 е утврдено дека министерот за сообраќај и врски на предлог на Дирекцијата ќе обезбеди висината на надоместоците за надзорот, за нумерацијата и за дозволите за радиофреквенциите да бидат сразмерни со трошоците за регулирање на секторот. Еднократните надоместоци за концесиите и еднократниот надоместок за дозвола за радиофреквенција пропишани со овој закон се соодветни на пазарната вредност на концесијата или дозволата која е доделена.

Исто така Судот утврди дека поаѓајќи од законското овластување врз основа на членот 17 став 2 алинеја 4, а во врска со членот 61 од Законот за телекомуникации, министерот за транспорт и врски го донесол Правилникот за висината на надоместокот за користење на радиофреквенции и Правилникот за утврдување на висината на надоместокот за надзор на кабловска радио-телевизиска мрежа.

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 став 1 алинеја 3 и 4, утврдил дека владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Со член 33 од Уставот, се уредува дека секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон, а според член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, Собранието на Република Македонија ги утврдува јавните давачки.

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршувањето на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на РМ" бр. 58/2000), министерот, меѓу другото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 56 став 1 од овој закон со правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на законите и другите прописи заради нивно извршување, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Согласно членот 4 од Законот за телекомуникации, телекомуникациите кои значат пренос, предавање или прием на пораки во форма на знаци, сигнали, пишувани текст, слика или звук преку жичани, радио, оптички или други електромагнетни системи, можат да бидат јавни (кои се вршат за јавноста и се остваруваат преку телекомуникациски мрежи и средства) и за сопствени потреби (што ги обезбедуваат и вршат одделни државни органи, органите на единиците на локалната самоуправа, трговски друштва и други правни и физички лица преку телекомуникациската мрежа, исклучително наменети за задоволување на своите потреби). Дејностите и работите од областа на телекомуникациите се вршат со одобрение, во согласност со овој закон и одделни дејности и работи од оваа област се вршат и по пат на концесија.

Јавните телекомуникациски услуги и користењето на радиофреквентниот спектар, се утврдени како работи од јавен интерес за Република Македонија, согласно членот 3 од наведениот закон.

За регулирање на работите во областа на телекомуникациите врз основа на членот 16 од Законот се надлежни Министерството за сообраќај и врски и Дирекцијата за телекомуникации, која се формира како орган во состав на Министерството и има својство на правно лице.

Врз основа на законското овластување кое произлегува од членот 17 став 2 алинеја 4, а во врска со членот 61 од Законот за телекомуникации, министерот за транспорт и врски го донесол Правилникот за висината на надоместок за користење на радиофреквенции („Службен весник на РМ“ бр. 106/2000 и 57/2001) и Правилникот за утврдување на висината на надоместок за надзор на кабловска радио-телевизијска мрежа („Службен весник на РМ“ бр. 59/2001).

Од анализата на одредбите на Законот за телекомуникации произлегува дека интенцијата на законодавецот е прашањето за надоместоците кои се предвидени со овој закон, во однос на критериумите и утврдувањето на висината, како и начинот на плаќањето, да не биде предмет на уредување на законскиот концепт и целосно да се пренесе во надлежност на министерот за сообраќај и врски, односно тој да ги пропише со свои акти. При ваква состојба, а имајќи ја во предвид содржината на одредбите од оспорените правилници, министерот ги утврдил критериумите, висината и начинот на плаќање на надоместоците за користење на радиофреквенции и за надзор на кабловска радио-телевизијска мрежа, од што може да се констатира дека со акти на министерот, а не со закон е во потполност регулирано прашањето за надоместоците. Оттука, правилниците донесени од министерот, по својата содржина претставуваат акти со кои се пропишуваат и утврдуваат права и обврски за граѓаните и други правни лица, што единствено со закон може да се уредува.

Овластувањето кое произлегува од наведените законски одредби според мислењето на Судот нема уставна основа поради тоа што законот не содржи критериуми за определување на висината на надоместоците кои ќе бидат разработени со акти на министерот и ова овластување отстапува и од општиот принцип на поделба на власта. Тргувајќи од темелната вредност на уставниот поредок на Република Македонија за поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска, министерот како еден од органите на извршната власт не може да има овластување во законодавната власт. Даденото овластување со оспорените законски одредби, во конкретниот случај министерот со свои акти да пропишува критериуми, висина и начина на плаќање на надоместоци, значи навлегување во законодавната власт која е издвоена од извршната власт, што е спротивно на членот 8 став 1 алинеја 3 и 4, член 68 став 1 алинеја 3, член 91 и член 96 од Уставот на Република Македонија.

Со оглед на тоа Судот оцени дека одредбите од членот 17 став 2 алинеја 4 и членот 61 од Законот за телекомуникации, како и оспорените правилници не се во согласност со наведените одредби од Уставот, а Правилниците не се во согласност ниту со членовите 55 став 1, 56 став 1 и 64 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 87/2002
6 ноември 2002 година на Уставниот суд на Република Скопје
Претседател
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

1532.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 13 ноември 2002 година, донесе

О Д Л У К А

1. Се укинуваат:

а) член 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 15/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/94, 18/99 и 25/99) и

б) Правилникот за дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 26/91), донесен од министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесената иницијатива на Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр. 94/2002 од 18 септември 2002 година поведе постапка за оценување уставноста на член 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони објекти и за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти, донесен од министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на наведената одредба од Законот со Уставот и за согласноста на наведениот Правилник со Уставот и со Законот за организација и работа на органите на државната управа.

4. Судот на седницата утврди дека со одредбата од членот 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони објекти, е пропишано дека функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото, ќе донесе поблизок пропис во смисла на дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти.

Исто така, Судот утврди дека врз основа на законското овластување кое произлегува од наведената одредба од Законот за изградба на инвестициони објекти, министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија го донел Правилникот за дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти.

5. Уставот на Република Македонија во членот 8 став 1 алинеја 3 и 4, утврдил дека владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 91 алинеја 1 и 5 од Уставот, Владата на Република Македонија ја утврдува политиката на извршување на законите и донесува уредби и други прописи за извршување на законите, а според членот 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2002), министерот меѓу другото, донесува правилници за извршување на законите кога за тоа е овластен со закон. Според член 56 став 1 од овој закон, со правилник се утврдуваат и разработуваат одделни одредби на законите и другите прописи заради нивно извршување, а според член 61 став 1 од овој закон, со актите кои ги донесува министерот не може за граѓаните и другите правни лица да се утврдуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на други органи.

Согласно член 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 15/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/94, 18/99 и 25/99), предмет на уредување на овој закон е изградбата на инвестициони објекти.

Изградбата на објектите во смисла на овој закон е вршењето на претходните работи, изработка на техничката документација, подготвителни работи и градење односно реконструкција на објекти и вршење на стручен надзор. Во рамките на уредувањето на овие прашања, во делот на одредбите од Законот кој се однесува на градењето на објекти, со членот 27 е утврдено дека инвеститорот е должен да врши постојан стручен надзор над градењето на објектите преку вработени лица кои ги исполнуваат пропишаните услови за тоа или со ангажирање на лица кои се регистрирани за вршење на таков вид работи. Стручниот надзор можат да го вршат лица кои имаат VII степен на соодветна стручна подготовка и три години работно искуство во струката, меѓутоа стручниот надзор на градењето на помали и поедноставни објекти, може да се довери на стручно лице ако има IV степен на насочено образование од соодветната струка и три години работно искуство. Во ставот 5 од членот 27 од Законот е содржано овластувањето на функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на градежништвото, да донесе поблизок пропис во смисла на дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти.

Од анализата на одредбите на Законот за изградба на инвестициони објекти, произлегува дека интенцијата на законодавецот е прашањето за дефинирање на поимот и пропишување на елементите кои како содржина ги обележуваат помалите и поедноставни објекти, што секако како такви ќе се третираат и одразуваат во свертата на градежништвото особено и во правец на стручниот надзор при нивното градење, да не биде предмет на уредување на законскиот концепт, и целосно да се пренесе во надлежност на министерот од соодветниот орган на државната управа, тој да ги пропише со свој акт. При ваква состојба, а имајќи ја во предвид содржината на оспорениот Правилник, може да се констатира дека со акт на министерот, а не со закон е во потполност регулирано прашањето за дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти.

Врз основа на изнесеното Судот смета дека одредбата од членот 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони објекти, претставува овластување кое нема уставна основа, врз основа на кое министерот го донесол оспорениот Правилник со кој пропишувал поими и негова содржина. Ова особено поради тоа што Законот не содржи критериуми за определување на поимот помали и поедноставни објекти туку едноставно препушта самото негово дефинирање да го пропише министерот.

Тргувајќи од темелната вредност за поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска, министерот како еден од органите на извршната власт не може да има овластување во законодавната власт. Даденото овластување на министерот со свој акт да пропишува поим и негова содржина, значи навлегување во законодавната власт која е издвоена од извршната власт.

Со оглед на тоа Судот оцени дека одредбата од членот 27 став 5 од Законот за изградба на инвестициони објекти, како и Правилникот за дефинирање на поимот помали и поедноставни објекти, не се во согласност со наведените одредби од Уставот, а Правилникот не е во согласност ниту со член 55 став 1, член 56 став 1 и член 61 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав на претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 94/2002

13 ноември 2002 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

1533.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членот 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 13 ноември 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат:

а) Член 24 став (3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/96, 7/97, 21/98, 37/98, 63/98, 39/99, 81/99, 37/2000, 31/2001, 50/2001, 6/2002 и 61/2002) и

б) Член 22 став (3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 11/2002 од 12 септември 2002 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 24 став (3) од законот означен во точката 1 под а) од оваа одлука, а постапката за оценување уставноста на членот 22 став (3) од законот означен во точката 1 под б) од оваа одлука ја поведе по сопствена иницијатива, затоа што се постави прашањето за нивната согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот став (3) на членот 24 од Законот означен во точката 1 под а) од оваа одлука, државјанин на Република Македонија кој има и друго државјанство избира дали ќе ја користи положбата на државјанин на Република Македонија или на странско лице.

Судот на седницата, исто така, утврди дека според членот 567 од новиот Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2002) Законот чии одредби се оспорени со оваа иницијатива престанува да важи со денот на примената на овој закон, кој што, пак, согласно членот 571, ќе се применува од 1 јануари 2003 година. Тоа значи дека тогаш дел од правниот поредок е и оспорениот закон.

Од увидот во содржината на Законот означен во точката 1 под б) од оваа одлука Судот утврди дека оспорените одредби се задржани и во тој закон со тоа што истите се поместени во членот 22 став (3).

5. При оценувањето на уставноста на членовите од законите наведени во точката 1 од оваа одлука, Судот ги имаше предвид следните уставни и законски одредби:

Според член 9 став 1 од Уставот на Република Македонија, сите граѓани на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба.

Според ставот 2 на овој член од Уставот, граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Понатаму, според член 4 став 1 од Уставот, граѓаните на Република Македонија имаат државјанство на Република Македонија, а според членот 2 од Законот за

државјанство на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92), државјанин на Република Македонија може да има и државјанство на друга држава. Но државјанинот на Република Македонија кој има државјанство на друга држава, според овој член од Законот, во Република Македонија се смета исклучиво за државјанин на Република Македонија, ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Наведените уставни и законски одредби упатуваат на заклучок дека општо прифатена определба е дека граѓаните на Република Македонија имаат државјанство на Република Македонија, со тоа што Законот за државјанство, донесен врз основа на членот 4 став 3 од Уставот, за граѓаните на Република Македонија допушта двојно државјанство, односно предвидува можност државјанин на Република Македонија да има државјанство и на друга држава. Но, членот 2 од овој закон, системски и принципиелно, а согласно уставното начело на еднаквост на граѓаните го утврдува статусот, односно положбата на државјанин на Република Македонија кој што има државјанство и на друга држава, така што тоа лице во Република Македонија се смета исклучиво како државјанин на Република Македонија ако со меѓународен договор не е поинаку определено. Значи, интенцијата и на Уставот и на Законот за државјанство е сите граѓани-државјани на Република Македонија, без оглед дали некои од нив има државјанство и на друга земја, во Република Македонија да се еднакви во слободите, правата и должностите кои се условени и сврзани со државјанството, а евентуална разлика е допуштена доколку тоа со меѓународен договор е предвидено.

Со оглед дека во оспорениот член 24 став (3) и член 22 став (3) од законите означени во точката 1 на оваа одлука се предвидува за државјаните на Република Македонија кои имаат државјанство и на друга држава, како основачи на трговско друштво, да можат да избираат која положба во Република Македонија ќе ја користат (дали на државјанин на Република Македонија или на странско лице), Судот смета дека овие граѓани-државјани на Република Македонија всушност се доведуваат во нееднаква положба во однос на другите граѓани кои немаат двојно државјанство, односно државјанство и на друга земја, што е спротивно со член 4 став 1 (кој е операционализиран со Законот за државјанство) и член 9 став 2 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 11/2002
13 ноември 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Цунов**, с.р.

Огласен дел

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поведена постапка од страна на Данило и Гунтер Меламед за прогласување на исчезнатото лице за умрено Меламед Леон роден 1883 година во Куманово, а живеел во Скопје.

Се повикува лицето Меламед Леон како и секој друг што знае нешто за неговиот живот, да се јави во судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот. Доколку по истекот на овој рок никој не се јави во судот, исчезнатото лице Меламед Леон ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. бр. 82/02.
(30663)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд во тек е постапка за долг по тужба на тужителот Вељановски Миленко од Скопје, против тужениот Граимир Митковски од Скопје, со непозната адреса на живеење. Вредност 324.000,00 денари.

Се повикува тужениот Граимир Митковски од Скопје, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истиот рок да ја достави својата точна сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налог на овој суд ќе му биде поставен привремен старател адвокатот Милованка Тренковска, ул. “Питу Гули“ бр. 70 од Скопје, кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од основниот суд Скопје II-Скопје, V.П. бр. 763/97.
(30524)

Пред овој суд во тек е постапка за утврдување на сопственост, по тужба на тужителите Никола Китановски од Драчево-Скопје, кој живее на ул. “Мишевска“ бр. 17 и Мирко Китановски од Драчево-Скопје, кој живее на ул. “Димитрија Чуповски“ бр. 38, против тужениот Боце Ристевски од Драчево-Скопје, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Боце Ристевски од Драчево-Скопје да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во овој рок да ја достави сегашната адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, судот ќе му постави привремен застапник во смисла на член 78 од ЗПП, кој ќе ги застапува неговите интереси до окончување на постапката или до негово јавување во судот.

Од Основниот суд Скопје II-Скопје, XVIII. П. бр. 859/02.
(30588)

ОСНОВЕН СУД ВО БИТОЛА

Пред Основниот суд во Битола на предлог на предлагачите Рамадан Иса од Битола, ул. “Цар Самоил“ бр. 121 и Мурат Иса од Битола, ул. “31-ва“ бр. 1, се води спор за докажување на смртта на Рамадан Јусеиновски од Битола, од татко Иса, со последно место на живеење во Битола.

По кажување на сведоците и странките починал 1941 година за време окупација и погребан на муслиманските гробишта сега близу новата бензиска пумпа во Битола, но гробот е запуштен и неможе да се препознае каде е погребан.

Се повикува Рамадан Јусеиновски евентуално ако е жив и секое лице кое нешто знае за животот и движењето или смртта на Рамадан, да се јави во Основниот суд во Битола, просторија бр. 40.

Доколку во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ“ не се јави лицето Рамадан или лицето кое нешто знае за него, судот по спроведената постапка ќе донесе одлука по предлогот за докажување на смрт.

Од Основниот суд во Битола, ВПП. бр. 222/2002.
(30587)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот во Велес се води парнична постапка П. бр. 3618/02, за постоење на договорен однос по тужба на тужителот Тутиќ Хасим од с. Водоврати, према тужениот Хасани Билјали Зубер од с. Водоврати, а сега со непозната адреса на живеење во Германија.

Се повикува тужениот Хасани Билјали Зубер сега со непозната адреса на живеење, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, пристапи во судот заради прием на тужба и покана за расправа која дополнително судот ќе ја определи, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува неговите интереси. Во спротивно, доколку во наведениот рок не се

јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужениот се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес Јачева Билјана, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил свој старател, а согласно член 79 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 618/2002.

(30816)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд по предлог на предлагачите Хасипи Јакуп, Неџири Игбале и Нуредини Ејуп сите од с. Д. Бањица, гостиварско, поднесен преку полномошникот Амир Абдулаи адвокат од Гостивар, се води постапка за докажување на смртта на лицето Сакип Нуредини од татко Казим Нуредини и мајка Гулсум Нуредини роден 23.05.1913 година во с. Д. Бањица, гостиварско.

Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето Сакип Нуредини во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла при овој суд, да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица кои што знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 242/2002.

(30688)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Џемаил Фазлији од Гостивар, ул. "М.Андоноски" бр. 110, поднесен преку полномошникот Шефајет Ајдари адвокат од Гостивар, се води постапка за докажување на смртта на лицето Хиса Фазлији од с. Трново, од татко Бејтула Фазлији и мајка Селвије Фазлији, роден 10.08.1974 година во с. Трново, гостиварско.

Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето Хиса Фазлији во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот исто така ги повикува сите оние лица кои знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

Доколку повиканото лице не се јави во Основниот суд во Гостивар, во рок определен во огласот ќе се смета дека истиот е умрен.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 310/2002.

(30690)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Рамадани Фидаије од с. Долна Гоновица - гостиварско, се води постапка за докажување на смртта на лицето Ајдар Ајдари од татко Раиф и мајка Акифе Ајдари, роден на 01.04.1924 година во с. Беловиште.

Основниот суд во Гостивар, го повикува лицето Ајдар Ајдари во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла при овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар.

Судот истовремено ги повикува сите лица што знаат нешто за неговиот живот тоа да го соопштат во Основниот суд во Гостивар.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави во овој суд ќе се смета дека е умрено.

Од Основниот суд во Гостивар, Р. бр. 208/2002.

(30691)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води постапка за развод на брак, по тужба на тужителот Бешири Ју-суф од с. Речане Гостиварско, застапуван од полно-

мошникот Хабил Илјази адвокат од Гостивар, а против тужената Бешири родена Шаипи Афрдита од с. Врањовце, сега со непозната адреса во Австрија.

Бидејќи тужената Бешири родена Шаипи Афрдита е со непозната адреса во Австрија, судот со решение П. бр. 779/2002 од 15.11.2002 година и постави привремен застапник, адвокатот Ферат Елези од Гостивар, кој ќе ја застапува тужената се додека истата не се појави пред овој суд, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 779/2002.

(30732)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар е заведен граѓански предмет за предавање во владение по тужба на тужителот ОУ "Моша Пијаде" Центар Жупа против Лимановски Сефедин од с. Броштица-Дебар. Вредност 40.000,00 денари.

Тужениот Лимановски Сефедин од с. Броштица, сега со непозната адреса на живеење во Р. Италија.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе го застапува во постапката во овој предмет во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок на тужениот ќе му се постави привремен застапник преку ЦСР-Дебар.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 114/2002.

(30575)

ОСНОВЕН СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

Основниот суд во Крива Паланка, води постапка за расправање на оставина од сега покојната Това Младеновска, поранешна земјоделка од с. Радибуш, родена во 1890 година, а умрела на 24.02.1980 година во с. Радибуш.

Се повикуваат сите лица кои полагаат право на наследство во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јават во судот и да достават наследничка изјава. По истекот на рокот од една година судот ќе ја расправи оставината врз основа на податоците со кои располага.

Од Основниот суд во Крива Паланка, О. бр. 167/2000.

(30589)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор за развод на брак по тужба на тужителот Кани Ајвazosки од Прилеп, поднесена против тужената Еда Ајвazosка со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужената е со непозната адреса на живеење се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот или пак да достави своја адреса на живеење.

Доколку во определениот рок истата не се јави ниту определи свој полномошник, нејзините интереси до правосилноста на постапката ќе ги застапува привремен застапник што го назначи овој суд.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 1032/2002.

(30574)

Пред Основниот суд во Прилеп, заведена е тужба за развод на брак од страна на тужителот Невзат Асаноски од Прилеп, против тужената Надире Асаноска со непозната адреса. Вредност на спорот е 60.000,00 денари.

Тужената Надире Асаноска сега живее во странство-Швајцарија со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, достави точна адреса или определи полномошник кој ќе ја застапува во постапката по овој предмет.

По истекот на овој рок на тужената ќе и биде поставен привремен старател-застапник преку ЦСР Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 1051/2002.

(30692)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Ружди Казими порано од Тетово, а по предлог на предлагачката Ељеонора Казими од Тетово.

Се повикува лицето Ружди Казими од Тетово, од татко Илми и мајка Расима да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, судот на лицето Ружди Казими ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 715/2002.

(30576)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за исполнење на писмен договор за купопродажба на недвижен имот по тужба на тужителот Нуредини Шемси Садир од с. Гајре, против тужените Златановска Мирјана, Златановски Јордан, Јосифовски Симо, Јосифовска Марица, Евросимовска Славица, Евросимовска Менка, Евросимовски Зоран и Евросимовска Олгица сите од Тетово, а сега со непозната адреса во Скопје и Белград.

Се повикуваат тужените да се јават во судот да доаѓаат адреса или да овластат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка до окончување на истата.

Во спротивно, по протекот на 30 дена судот преку Центарот за социјални работи во Тетово, ќе им постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 955/2002.

(30577)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка за докажување на смртта на лицето Зулфије Јонузи порано од с. Пршовце, а по предлог на предлагачот Ари Јонузи и Јаја Јонузи двајцата од с. Пршовце.

Се повикува лицето Зулфије Јонузи од татко Исљам и мајка Арзиан од с. Пршовце, да се јави во Основниот суд во Тетово или секој друг што знае за неговиот живот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

Во спротивно, судот на лицето Зулфије Јонузи ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, Р. бр. 800/2002.

(30578)

Пред овој суд се води спор за сопственост, помеѓу Мехмети Јусуф Вехби од Тетово, ул. "Киро Ристовски Дрнц" бр. 111, против Усеини Берзатова Шефка од Тетово, а сега со непозната адреса во Република Турција.

Се повикува тужената Шефка, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави на судот и достави адреса или постави свој застапник, а по протек на овој рок ќе биде поставен времен старател кој ќе го води спорот во нејзино име.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 910/02.

(30817)

Пред овој суд се води спор за сопственост, помеѓу Мустафи Кебир од с. Милетино против Локман Рефер Мамути од с. Милетино, а сега со непозната адреса во Србија.

Се повикува тужениот Локман да се јави во судот и достави адреса или пак постави свој застапник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Доколку не го стори ова во овој рок судот ќе му постави времен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 800/02.

(30818)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2536/2002 од 22.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 020464817-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги НАСКОМ - ТРЕЈД експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул. „Македонска Косовска бригада“ бр. 24/7.

Дејности: 22.22, 25.21, 25.24, 28.62, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.41, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.33, 72.20, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05.

Дејности од областа на надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, консигнација, комисиона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е Аѓере Каили.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Аѓере Каили, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2536/2002.

(21258)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1462/2001 од 12.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 020407127-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги МАК-ЕЛЕКТРО ДООЕЛ Скопје, ул. „Франце Прешерн“ бр. 17.

Дејности: 15.98/1, 15.98/2, 19.10, 19.30, 22.21, 22.22, 22.23, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.16, 25.22, 37.20, 45.11, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.32, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.12, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, консигнациона продажба, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување во прометот со стоки од странство, реекспорт, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јаневски Трајче - управител без ограничување.

Основач на друштвото е Јаневски Трајче од Скопје, ул. „Франце Прешерн“ бр. 17.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1462/2001. (26562)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1963/2000 од 05.04.2000 година, во регистарската влошка бр. 02027688?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар ТП Фикрет Шефки Рушидов ФИКО - Авто такси ул. „69“ бр. 3, Скопје.

Назив на фирмата на трговец-поединец е: ТП Фикрет Шефки Рушидов ФИКО - авто такси.

Основач на фирмата на трговец-поединец е Фикрет Рушидов од Скопје, со стан на ул. „69“ бр. 3, Скопје.

Седиштето на фирмата на трговецот-поединец се наоѓа во Скопје на адреса: ул. „69“ бр. 3, Скопје.

Предмет на работењето на трговецот-поединец е 60.22 - такси превоз.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот-поединец одговара лично со целиот свој имот.

Фикрет Рушидов - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1963/2000. (26563)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3650/2002 од 16.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047594?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, проектирање и инженеринг АТЕЉЕ БЕК ДОО ул. „Франклин Рузвелт“ бр. 63а-3/4, Скопје.

Се врши основање на Друштво за производство, проектирање и инженеринг АТЕЉЕ БЕК ДОО од Скопје.

Основачи на друштвото се Емилија Корнети и Васо Корнети од Скопје.

Дејности: 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 28.72, 32.20, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.50, 36.63, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.13, 51.15, 51.47, 51.53, 51.61, 51.62, 51.65, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 92.31/1, 92.31/2, 51.19, 51.54, 74.84, 92.34, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки во друмскиот сообраќај, малограничен промет со соседните држави, изведување градежни работи во странство, меѓународна шпедиција, комисиона продажба, царински складишта, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото без ограничување е Емилија Корнети од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3650/2002. (26564)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3999/2002 од 19.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047942?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги КАНИС ДООЕЛ експорт-импорт бул. „АС-НОМ“ бр. 26-2/6, Скопје.

Се врши основање на Друштво за трговија и услуги КАНИС ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје.

Основач на друштвото е Манџковски Славче од Скопје.

Дејности: 51.11, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, комисиона продажба, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител на друштвото без ограничување како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет е Манџковски Славче од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3999/2002. (26566)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3721/2002 од 06.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047665?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕМОЛИЦИОН увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци, ул. „Праведничка“ бр. 7.

Се врши основање на ДООЕЛ.

Називот на фирмата на друштвото гласи: Друштво за производство, трговија и услуги ДЕМОЛИЦИОН увоз-извоз ДООЕЛ Кавадарци. Седиштето на друштвото е во Кавадарци на ул. „Праведничка“ бр. 7.

Основач и управител на друштвото е г-ѓа Конева Трајанка од Кавадарци со стан на ул. „Праведничка“ бр. 7.

Основачот обезбедува основачки удел во друштвото во паричен износ од 161.600,00 денари или 2.650,00 евра, кој се состои од основни средства односно опрема и апарати.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.13/2, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.51, 15.52, 15.81, 15.84, 15.85, 15.93, 15.94, 15.98, 25.11, 25.12, 25.13, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 74.84.

Во надворешниот трговски промет друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиона продажба, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, меѓународен транспорт на стоки и услуги, шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Содружникот не одговара за обврските на друштвото а ризикот од работењето го сноси во висина на неговиот основачки влог.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3721/2002. (26567)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3847/2002 од 16.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 02047791?-3-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар основањето на Друштвото за производство и трговија ИНТЕКС-71 ДОО Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 32/2-16.

Содружници: Панче Трпевски и Стив Стефановски од Скопје.

Управители: Панче Трпевски и Стив Стефановски од Скопје.

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 61.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.82, 74.83, 74.84.

Во НТР друштвото ќе врши: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со нехранбени производи, посредување и застапување, консигнациони складишта, комисионо работење, реекспорт.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3847/2002. (26568)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 546/2002 од 29.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03000839?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на структурата на капиталот на Друштвото за производство и трговија Стоко-промет Тенев Томислав и др. ДОО извоз-увоз Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 142.

Промена на структурата на капиталот заради истапување на содружник.

Истапува Агенцијата за приватизација на РМ, заради целосна продажба на уделите во друштвото.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 546/2002. (20157)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 440/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009311?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на застапник на Друштвото за производство, трговија и услуги Гримко ЈТД Конзулов Герасим и др. увоз-извоз нас. Раклиш-Радовиш.

Се запишува Димитријова Александра за застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Се брише од застапник Јакимова Горица.

Пречистен текст: Димитријова Александра, застапник на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 440/2002. (20158)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 466/2002 од 13.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03005614?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на Трговското друштво ФОРМУЛА-95 ДООЕЛ увоз-извоз ул. „Панче Пешев“ бр. 55-2/3, Струмица.

Друштвото ја проширува својата дејност за 93.02-фризерски и други третмани за разубавување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 466/2002. (20159)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 507/2002 од 23.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03006944?-3-03-000, ја запиша во тр-

говскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за земјоделско производство и услуги, трговија и угостителство Врсаково ДОО с. Врсаково, Штип.

Се брише Лазарев Ванчо, бул. „ЈНА“ бр. 13/16, Штип-управител со ограничено овластување до 25.000 евра.

Се запишува Шаклев Александар, ул. „Драги Крупишки“ бр. 2, Штип-управител со ограничено овластување до 25.000 евра.

Пречистен текст: Шаклев Александар, ул. „Драги Крупишки“ бр. 2, Штип-управител со ограничено овластување до 25.000 евра.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 507/2002. (20160)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 541/2002 од 31.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009991?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото за производство, услуги и трговија Серафим-Компани увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. „Климент Охридски“ бр. 168.

Се брише Серафим Серафимов-управител без ограничување.

Се запишува Славчо Серафимов-управител без ограничување.

Пречистен текст: Славчо Серафимов-управител без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 541/2002. (20161)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 560/2002 од 05.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03003183?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив на Друштвото за производство, услуги и трговија Кристи-94 ДОО Штип, ул. „7 Конгрес“ бр. 3.

Стар назив: Друштво за производство, услуги и трговија Кристи-94 ДОО Штип, ул. „7 Конгрес“ бр. 3.

Нов назив: Трговско друштво за вработување на инвалидни лица, за производство, услуги и трговија Кристи-94 ДОО Штип, ул. „7 Конгрес“ бр. 3.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 560/2002. (20162)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 555/2002 од 04.06.2002 година, во регистарската влошка бр. 03009718?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги Еуро М Заштита ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. „Гоце Делчев“ бб, Штип.

Се брише Митев Митре-управител на друштвото без ограничување.

Се запишува Марјан Марков-управител на друштвото без ограничување.

Пречистен текст: Марјан Марков-управител на друштвото без ограничување.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 555/2002. (20163)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 348/2002 од 10.05.2002 година, во регистарската влошка бр. 03008798?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги ТИС-ентериер ДООЕЛ, увоз-извоз Кочани, ул. „Ристо Симеонов“ бр. 19.

Во врска со упис на промена на управител-законски застапник на друштвото се брише Илиев Миле-управи-

тел со неограничени овластувања. Се запишува Евгенија Илиева од Кочани, ул. "Ристо Симеонов" бр. 19, управител-законски застапник на друштвото со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото како во внатрешниот, така и во надворешнотрговскиот промет.

Пречистен текст: Евгенија Илиева од Кочани, ул. "Ристо Симеонов" бр. 19, управител-законски застапник на друштвото со неограничени овластувања во застапувањето на друштвото како во внатрешниот, така и во надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 348/2002. (20164)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П. Трег. бр. 356/2002 од 27.05.2002 година, во регистарската вложка бр. 030050387-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, истапувањето и пристапувањето и промена на застапникот на Друштвото за производство, трговија и услуги Елми Елена Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз Зрновци.

Промена на називот на фирмата.

Се брише: Друштво за производство, трговија и услуги Елми Вилма Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз-Зрновци.

Се запишува: Друштво за производство, трговија и услуги Елми Елена Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз-Зрновци.

Пречистен текст: Друштво за производство, трговија и услуги Елми Елена Здравкова и др. ЈТД увоз-извоз-Зрновци.

Од друштвото истапуваат Вилма Здравкова од Зрновци и Снежанка Ангеловска од Зрновци.

Во друштвото како наследници пристапуваат Елена Здравкова од Зрновци и Мики Здравков, преку законскиот застапник Бранко Здравков од Зрновци.

Се брише Вилма Здравкова-застапник без ограничувања.

Се запишува Елена Здравкова-застапник без ограничувања.

Пречистен текст: Елена Здравкова-застапник без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.Трег. бр. 356/2002. (20165)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II Рег. зг. бр. 89/02 од 15.11.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Македонски центар за фармацевтски дејности „ФАРКОН“ седиште во Скопје ул. „Михаил Чаков“ бр. 7.

Цели и задачи на здружението се: застапување, заштита и одобрување на правата на правните и физички лица од областа на фармацевтијата, организација на конгреси, семинари, стручни предавања, приредби, учество во развојот и подобрување на здравствената култура и образование во земјата и надвор од неа, изработка на различен едукативен и репрезентативен материјал од областа на фармацевтијата за едукација на фармацевтскиот и здравствениот кадар и здравствена просветеност на пошироката јавност во Македонија со давање на мобилен фармацевтски (здравствен) тим составен од дипломирани фармацевти, фармацевтски техничари, студенти по фармацевтија и др., здравствени работници, подобрување на професионална комуникација на релација фармацевти-лекари, здравствено просветување на населението преку превентивно информирање за штетно влијание на опојните средства, дрогата, алкохолот, тутунот и др. ин-

формативни предавања за планирање на семејството преку примена на контрацептивни средства кои ги познава денешната фармацевтија, воспоставување на 24 часовен контакт со населението и здравствените институции, а со цел информирање за правилна примена на лековите во превентивното и стационарното лекување во болница. Изработка на сито карта за разнесеноста и застапеноста на лековитите самоникнати растенија на РМ, промовирање хуманитарни идеи и фармацевтска здравствена етика меѓу фармацевтскиот кадар, создавање на стратегија за правилно и рационално препишување на лековите, подобрување на фармацевтската нега на пациентите преку едукација и тренинзи, промовирање на болничка фармацевтска служба и клиничка фармацевтија и нејзино целосно инкорпорирање во здравствениот систем, создавање на современа фармацевтска библиотека и фармацевтски музеј, дискусии на тема алтернативна и превентивна медицина и нејзиното место во фармацевтијата и здравството.

Со денот на запишување во регистарот на Здружение на граѓани и фондации Македонски центар за фармацевтски дејности „ФАРМАКОН“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.Рег.зг. бр. 89/02. (30568)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение II. Рег. зг. бр. 74/02 од 6.11.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани „Дивината на Македонија“ со седиште во Скопје ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 55/5.

Цели и задачи на здружението се: проучување и заштита на целокупниот биодиверзитет на Македонија, а посебно на загрозените видови, заштита на природните екосистеми и природното и културното наследство, изготвување предлог проекти и елаборати за прогласување на одредени подрачја за заштитени во согласност со законите на РМ и меѓународните критериуми, учество во изработка на студии за оценка на влијанието на одредени инвестициони зафати врз природата, организирање на едукативни активности заради зголемување на интересот за заштита на природата и биодиверзитетот и промоција на работата на здружението, организирање на едукативни, стручни и научни средби (трибини, конгреси со работилници кампови) заради изнаоѓање и дефинирање на проблемите од областа на заштита на природата во Македонија.

Со денот на запишувањето во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружението на граѓани „Дивината на Македонија“ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II.Рег.зг. бр. 74/02. (30561)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Згф. бр. 6/2002, Здружение на граѓани со име Одгледувачи на свињи „БЕКОН“ - Радовиш кое е основано заради развој и унапредување на производството на свињи.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, Подареш и Конче, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш, на ул. „8-ми Септември“ бр. 14.

Од Основниот суд во Радовиш, Згф. бр. 6/2002.

(30567)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 35/2002, се запишува здружение на граѓани под име: Сојуз на инженери и техничари на Општина Охрид, „Про Инженер“ - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: да го развива јавното, научното и стручното мислење за сите интересни техничко-технолошки и економски цели и проблеми, за изградба и развој, како и за сите прашања од областа на техниката и технологијата; да се грижи за развојот, за воведување на современи технички и технолошки процеси во практиката, посебно компјутеризација за унапредување на организацијата на производството и работа на научни основи; да го следи современиот развој на техниката и технологијата и да дава стручни мислења за оптимални решенија при инвестициони и други зафати, да се залага за оптимално планирање на просторот, унапредување на изградбата, афирмирајќи го посебно творештвото на инженерите и техничарите базирано на современи научни сознанија; како посебна цел, да го следи, промовира, и имплементира компјутерскиот развој, посебно развојот на современите стручни софтверски апликации, да во таа смисла постави стандарди и образува кадри; да даде посебен импулс на заштитата на човековата околина, од технички аспект, имајќи ја во обзир посебноста на БИО-опкружувањето на седиштето на организацијата - општина Охрид; на барање на државни органи, претпријатија и други асоцијации, разгледува и дава стручни мислења и експертизи за прописи, елаборати, анализи на проекти, планови за развој, студии и слично; да ја следи работата на техничката регулатива и да дава стручни предлози до надлежни органи; да организира и издава стручни списанија; да ја развива етиката на инженерско-техничкиот кадар согласно етичките принципи со специфичноста на професијата, да се грижи за положбата, интересите и авторитетот на инженерите и техничарите; да развива соработка со соодветни држави, и меѓународни организации на инженери и техничари; да развива соработка со универзитетите во државата; да организира и учествува на конгреси, советувања, симпозиуми, тркалести маси, промоции и други научни и стручни собири и изложби; да извршува и други задачи што произлегуваат од целите и задачите на СИТ на Општина Охрид - ПРО/И; изнајмува канцелариски машини и опрема, вклучувајќи и компјутери; консултации во врска со хардвер и софтвер; консултации и подода на софтвер; обработка на податоци; бази на податоци; други компјутерски активности; истражување и развој; истражување и развој во природните науки; просторно и урбанистичко планирање; проектирање; инженеринг; технички испитувања и анализа; реклама и пропаганда; преведувачки активности; изработување на програми и проекти за унапредување на еколошката средина; изведување на научни публикации; репродукција на компјутерски медиуми; печатење на техничка документација.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Славеј Планина“ бр. 37, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Лазароски Милчо од Охрид, ул. „Славеј Планина“ бр. 37.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 35/2002. (30699)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. Згф. бр. 37/2002 од 18.11.2002 год., се запишува здружението на граѓани под име: Скијачки клуб „ТОМОРОС“ Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: Развој на скијачкиот спорт на подрачјето на Општина Охрид, отпочнување со активности за користење на терените на „Галичица“ Охрид; отпочнување со активности за можна изградба на основна инфраструктура потребна за развојот и унапредувањето на скијачкиот спорт; поврзување на младите на подрачјето на Општина Охрид со цел развивање на спортскиот и друг живот и слично; развивање на културните вредности на младите; афирмација на градот Охрид; зголемување на траењето на тури-

стичкото работење и живеење на Општината Охрид; настапување на разни натпревари кои ќе се одржуваат во Охрид, Република Македонија, настапување на меѓународни натпревари и слично. Поврзување на младите на подрачјето на Општината Охрид и Република Македонија; развивање на спортските и други способности на младите; соработка со младите од соседните држави; размена на луѓе, воспоставување на лични врски меѓу младите со цел подобрување на економскиот, културниот и спортскиот развој.

Седиштето на здружението е во Охрид на ул. „Св. Климент Охридски“ бб, - комплекс „Летница“ каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Илијоски Славе од Охрид, ул. „Момчило Јорданоски“ бр. 169.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. Згф. бр. 37/2002.

(30700)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I. Рег. зг. бр. 76/02 од 10.10.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението под името „Автомото друштво“ Автоцентар од Скопје со скратено име на здружението АМД „Авто-центар“ Скопје со седиште на здружението во Скопје на ул. „Антон Попов“ бб.

Основни цели и задачи на здружението АМД „Автоцентар“ од Скопје се: да ги собира автомобилистите, моторциклистите и другите граѓани во членството на АМД, ги застапува интересите на членовите како потрошувачи и корисници на услуга во автомобилизмот, осигурувањето и туризмот, да ги застапува интересите на членовите кај надлежните државни органи при донесување на прописите кои се од интерес на членовите, да развива и негува меѓусебна солидарност помеѓу членовите и другите учесници во сообраќајот, да ги следи состојбите и проблемите во сообраќајот на патиштата, и предлага на надлежните органи преземање на превентивни и други мерки во областа на безбедноста на сообраќајот, самостојно и во соработка со АМСМ да ја шири сообраќајно-техничката култура, да организира сообраќајно воспитно образование на деца и младината и се грижи за ширење на техничката култура да развива активности за унапредување на обуката на сите категории возачи на моторни возила, да организира за членовите прва помош и заштита да го развива автомобилотот и кампинг туризмот, да го развива и унапредува автомобилотот и картинг спортот, да организира натпревари за државниот шампионат во автомобилизам и мотоциклизам, да развива активности за заштита на животна средина, да соработува со надлежните органи и организации на хомологација, атестирање и стандардизација на моторните возила, нивните делови и опрема како и на стандардизацијата на патиштата, патната опрема и сообраќајната сигнализација.

Со денот на запишување во регистарот здружението на граѓани АМД „Авто-центар“ од Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. зг. бр. 76/02. (30701)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег. зг. бр. 66/02 од 1.11.2002 год., во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на ДОМ НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ со седиште во Скопје на ул. „Ангел Димов“ бр. 4.

Основни цели и задачи на здружението се: да пружа стручна помош и организира разновидни облици за размена на искуства на наставно, воспитниот кадар од сите

степени на образование; јубилејни и други прослави, генерациски средби, манифестации и одбележувања на значајни личности и настани; културно-уметнички програми, литературни средби, промоции, изложби, спортска рекреација и разни видови забави; да врши административно технички, книговодствени и други организациони услуги на воспитно-образовните, научните и други асоцијации на просветните работници; да оствари соработка со домовите на просветните работници во другите земји, кои цели здружението ќе ги остварува преку клубски забави, стручни предавања, трибини и педагошки чествувања, симпозиуми, курсеви, научни екскурзии, студиски патувања, културно уметнички и спортско-рекреативни активности и други содржини.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани и фондации здружението ДОМ НА ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ - СКОПЈЕ се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег. зг. бр. 66/02. (30679)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение 3.Г. бр. 620/99 од 25.11.2002 година го дава следниот оглас:

1. Барањето на предлагачот Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Македонија, за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

2. Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Македонија, со својство на правно лице од 03.03.1958 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

3. Барањето на предлагачот Сојузот за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Македонија за промена на име во Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Македонија - Скопје, се уважува.

4. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1401 се запишува здружението на граѓани Сојуз за превентива од алкохолизмот, никотинизмот и наркоманиите на Македонија - Скопје, со скратено име СПАНМ-Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "11-ти Октомври" број 42-а, Дом на Социјално - хуманитарните организации "Даре Џамбаз".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, 3.Г. бр. 620/99. (31146)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Охрид, преку стечајниот совет, со решение Ст.бр.24/00-1 од 24.10.2002 година, отвора стечајна постапка над должникот ДОО "Живинопром" од Охрид со седиште на ул. "Железничка" бр. 16, со жиро-сметка бр. 41000-601-46007, што се води во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје - ПЕ - Охрид, чија основна дејност е живинарство.

За стечаен управник се одредува м-р Спиро Тодорски, дипломиран економист од Охрид.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена по објавувањето на ова решение во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите во истиот рок да му ги пријават своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот, како и различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), односно различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот).

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот, туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Се закажува рочиште за собирот на доверителите на кои ќе се испитуваат и утврдуваат пријавените пријавувања (испитно рочиште) како и собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за натамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште), за ден 26.12.2002 година со почеток во 8:00 часот во зградата на Основниот суд во Охрид.

Од Основниот суд во Охрид.

(30572)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст.бр.61/2002 година од 29.10.2002 година, поведе претходна постапка на постапката за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над самиот должник ТЕТОВО ТАБАК АД за производство и обработка на тутун Тетово ул. "М.Тито" бр. 47, со жиро-сметка бр. 41500-601-42, при Агенцијата за блокирани сметки.

За стечаен судија се определува Томислав Бошковски - судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлог за отворање на стечајна постапка на ден 13.12.2002 година во 10:00 часот во сала 1/1 на овој суд.

Се определуваат следни мерки за обезбедување: за привремен стечаен управник се определува Гоко Стојковски од Тетово, ул. "Т.Ц. Мерџан" бр. 7/9.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранتي без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Од Основниот суд во Тетово.

(30573)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 145/02 од 24.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "Дуки-комерц" ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 41300-601-37277 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки во Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица.

(30693)

Со решение на стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 143/02 од 28.10.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ДПТУ "Софче-д" ДООЕЛ увоз-извоз од Струмица, со жиро сметка бр. 210-0501269401-40 што се води при Тутунска банка, АД, Скопје, Филијала Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица.

(30694)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 284/02 од 15.11.02 над Трговско друштво Роберт Лазаревски "Лазар" Трег. бр. 0100-9623?-8-01-000 со дејност трговија и жиро сметка 500-0000000591-79 при Стопанска банка, Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.

(30696)

Основниот суд во Кичево објавува дека со решение Ст. бр. 58/02 од 18.10.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ТП за трговија на мало со мешовити стоки Павлески Владо Стефка од М. Брод, ул. "11-ти Октомври" бр. 23 и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса. Се заклучува стечајната постапка над должникот согласно чл. 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (30698)

Се поведува претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот АД Фабрика за леани производи Битола, со жиро сметка 40300-601-000-0104488 во Агенцијата за работа со блокирани сметки.

За стечаен судија се определува м-р Симеон Цветановски, судија на овој суд и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање стечајна постапка на ден 17.12.2002 година во 12³⁰ часот, судница 31.

За привремен стечаен управник се определува Андреа Поповски од Битола ул. "К. Охридски" бр.54, со телефонски број 047-222-201 и мобилен телефон 070-208-758.

Се повикуваат должниците на должникот со своите обврски должниковите солидарни должници или гаранти без одлагање да ги исполнат кон должникот.

Огласот на огласната табла на судот е истакнат на ден 14.11.2002 година.

Од Основниот суд во Битола. (30709)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 395/02 година од 28.10.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за проектирање и инжинеринг ABC СТУДИО ДООЕЛ експорт-импорт, Скопје со седиште на ул. "Софиска" бр. 33-б, и жиро сметка 300000000025547 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за проектирање и инжинеринг ABC СТУДИО ДООЕЛ експорт импорт Скопје, на ул. "Софиска" бр. 33-б и жиро сметка 300000000025547 се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30656)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 416/02 од 06.11.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и промет "УНИКОС" увоз извоз ц.о. Скопје, со седиште на бул. "Илинденска" бр. 41/2 и жиро сметка 40100-601-244154 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, па истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30645)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II Ст. бр. 492/02 од 13.11.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Авто такси ТП "ФОКУС" Јетула Назми Исмаилџи, Скопје, со седиште на ул. 172 бр. 66, со жиро сметка 40100-601-395375 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на РМ, па истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30624)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 471/02 од 11.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешен и надворешен промет "ЛАКШМИ" Коста ДООЕЛ Скопје,

со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 7-37, и жиро сметка 40100-601-209623 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за внатрешен и надворешен промет "ЛАКШМИ" Коста ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 7-37 и жиро сметка 40100-601-209623 се заклучува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30623)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I Ст. бр. 493/02 од 13.11.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АУРА 2002" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 119-2/7, и жиро сметка 210-0563311701-38 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "АУРА 2002" ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Партизански одреди" бр. 119-2/7 и жиро сметка 210-0563311701-38, се заклучува.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30622)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 253/02 од 07.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Заштитно претпријатие за графички машини и графички услуги "ГРАФОМОНТ" ЦО експорт импорт Скопје, со седиште во с. Горно Лисиче, ул. "Горно Лисиче" бр. 9, со жиро сметка 40100-603-14487 и регистарска влошка 1-9397-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Заштитно претпријатие за графички машини и графички услуги "ГРАФОМОНТ" ЦО експорт импорт од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30605)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст. бр. 374/02 од 13.11.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Занаетчиско услужно друштво "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ" Фезјо ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул. "Дижонска 9" бр. 13-А, со жиро сметка 300000001247747 и регистарска влошка 0200967-8-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Занаетчиско услужно друштво "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ" Фезјо ДООЕЛ увоз-извоз се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30548)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 299/02 од 21.11.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Новинско издавачко претпријатие "ЛЕОН ПИНК" ДОО - Скопје, ул. "Љуба Ивановиќ" бр. 50/61, со жиро сметка 40100-603-234225 и регистарска влошка 1-65344-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Новинско издавачко претпријатие "ЛЕОН ПИНК" ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.
Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30687)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 406/02 од 22.11.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво и услуги "ЕВРО РАД" Ратко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "4-ти Јули" бр. 45/2-15, со жиро сметка 40120-601-114257 и регистарска влошка 020219367-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, градежништво и услуги "ЕВРО РАД" Ратко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (30726)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 508/02 од 20.11.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало ЕС ТРАДЕ Енвер и др. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Хелсинки" бр. 35, Скопје и жиро сметка број 280-05-00000041-86 Алфа банка АД Скопје и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30761)

Стечајниот совет на Основниот суд во Струга во состав од судиите Никола Спасески - претседател, Мими Нанушеска и Светлана Попоска - членови, постапувајќи по стечајната постапка према ТФ "Стружанка" од Струга, свикуваат рочиште за 16.12.2002 година во 13,30 часот во Основниот суд во Струга, на кое ќе се разгледува предложениот стечаен план од страна на стечајниот управник Чавкоски Стојче.

Се повикуваат сите доверители чии побарувања се утврдени да се јават на закажаното рочиште.

Предложениот стечаен план е достапен за увид на учесниците во судскиот регистар при Основниот суд во Струга.

Од Основниот суд во Струга. (30799)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 45/2002 година од 20.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Угостителско прометно претпријатие "ЛОКИ КОМЕРЦ" ц.о. - Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-10932, што се води при ЗПП - Тетово, запишана во регистарска влошка 1-12066-0-0-0 под С. рег. бр. 5854/91 од 13.11.1991 година при Окружниот стопански суд во Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (30782)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 53/2002 година од 20.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Градежно претпријатие "ХАЗИР" Ц.О. - Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-49521, што се води при ЗПП филијала Тетово, запишана во регистарска влошка 1-20540-0-0-0 под Т. рег. бр. 6640/92 од 16.06.1992 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (30783)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 41/2002 година од 18.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватна здравствена организација АПТЕКА "ВИОЛА ФАРМ" ц.о. - Тетово, ул. "Илинденска" бр. 53, со жиро сметка бр. 540000-000151772, што се води при Тетовска банка АД - Тетово, запишана во регистарска влошка бр. 1-65530-0-0-0 под С. рег. бр. 12798/95 од 11.12.1995 година на Окружниот стопански суд во Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Тетово. (30784)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 43/2002 година од 18.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП Колонијал КРИСТАЛ Намиккемалселимрешад Селими од Тетово, ул. "Јордан Златановски" бр. 23, со жиро сметка бр. 41500-601-78310, што се води при ЗПП - филијала Тетово, запишана во регистарска влошка бр. 0202008-6-01-000, под Т. рег. бр. 13411/99 од 21.10.1999 година при Окружниот стопански суд во Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Тетово. (30785)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 49/2002 година од 25.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Трговско транспортно претпријатие ТРЕФ ПРОМ увоз-извоз ДОО - Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-52394, што се води при ЗПП-Тетово, запишана во регистарска влошка 1-31047-0-0-0 под С. рег. бр. 19535/92 од 28.12.1992 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Тетово. (30786)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 51/2002 година од 18.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот СУПЕР МАРКЕТ ТП Музафер Исљами Трговија на мало, ул. "Благоја Тоска" бр. 44, Тетово со жиро сметка бр. 41500-601-80534, што се води при ЗПП филијала Тетово, запишана во регистарска влошка 02018208-6-01-000 под Т. рег. бр. 7302/99 од 01.09.1999 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Тетово. (30787)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 27/2002 од 20.09.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "КАТЕРИНЕ" АРЛЕЈ експорт-импорт -Тетово, ул. "Јане Сандански" бр. 69, со жиро сметка бр. 41500-601-38893, што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки ПЕ-Тетово, запишано при Окружниот стопански суд во Скопје, под С.рег. бр. 4125/94 и регистарска влошка бр. 1-49214 од 04.04.1994 година.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (30788)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4556/02 од 8.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020079637-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Трговското друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ИДЕАЛ - ИНЖЕНЕРИНГ Зоран ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 44, Скопје.

Се запишува бришење на трговско друштво од трговскиот регистар по спроведена ликвидација.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29067)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4905/02 од 21.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020227897-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа и запишување на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕО Тодор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Кнез Хаџон" бр. 1-а.

Запишување на ликвидатор и престанокот со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕО Тодор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Кнез Хаџон" бр. 1-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4751/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020361167-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за градежништво, производство, услуги и трговија КОВИНА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Боро Менков" бр. 2/1-4, Скопје.

За ликвидатор на друштвото се запишува Мирко Петрески.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29072)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4892/2002 од 15.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020054577-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за производство, услуги и трговија ФИЛХ-РИС Радован ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Бранко Богдански" бр. 11.

За ликвидатор на друштвото се запишува Драган Тасевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29073)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4895/2002 од 21.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020223787-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕВРО КОМ Митре ДООЕЛ увоз-извоз с. Раотинце, општина Јегуновце.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Трговско друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕВРО КОМ Митре ДООЕЛ увоз-извоз с. Раотинце, општина Јегуновце.

За ликвидатор се запишува Глигур Симоски, дипл. економист.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29074)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4980/2002 од 14.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020095737-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и пре-

станок на Трговското друштво ГАФ-КОМЕРЦ Неџат ДООЕЛ експорт-импорт с. Слатина, општина Теарце.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на: Трговско друштво ГАФ-КОМЕРЦ Неџат ДООЕЛ експорт-импорт с. Слатина, општина Теарце.

За ликвидатор се запишува Глигур Симоски, дипл. екон. Тетово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29075)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4543/2002 од 17.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020332237-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Трговското друштво за промет и услуги ЈУ-МАК Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5/18, Скопје.

За ликвидатор се запишува Мирјана Димировска ул. "Јани Лукровски" бр. 10/44, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29076)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4578/2002 од 15.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020161567-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за вршење на услуги на дупчење и минирање на камен МИНА Ванчо ДООЕЛ Скопје, ул. "18" бр. 27а, с. Стајковци.

За ликвидатор се запишува Ванчо Наков и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29077)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4896/2002 од 16.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020178057-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЖА МЕ КОМЕРЦ Вера ДООЕЛ Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 34/2-9.

За ликвидатор се запишува Вера Горчевска и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29078)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4953/2002 од 15.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020274597-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ДИ-МА КОМЕРЦ Македонка ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "П. Ацев" бр. 15-2-10.

За ликвидатор се запишува Ефтим Петров и се запишува престанок со работа на друштвото.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29079)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4572/2002 од 13.09.2002 година, во регистарската влошка бр. 020341737-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидација на Трговското друштво за производство, трговија и услуги БИМ Оливера ДООЕЛ увоз-извоз Сопиште, с. Сопиште.

Бришење на: Трговското друштво за производство, трговија и услуги БИМ Оливера ДООЕЛ увоз-извоз Сопиште, с. Сопиште.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29080)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4893/2002 од 14.10.2002 година, во регистарската влошка бр. 020025867-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Тр-

говското друштво за градежништво и услуги АРС-ГРАДБА Радомир и Антонио ДОО ул. "Октомвриска револуција" бр. 34, Куманово.

Се запишува ликвидаторот Драги Трпевски во Трговското друштво за градежништво и услуги АРС-ГРАДБА Радомир и Антонио ДОО ул. "Октомвриска револуција" бр. 34, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (29081)

Ликвидаторот Драган Величоски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 1524/01 од 18.06.2001 година, објавува дека Трговското друштво за превоз на патници, промет и услуги "ПРОЛЕТ" Димче и други ДОО, увоз-извоз Скопје, со жиро сметка 40120-601-427569 отворена при Агенција за работа со блокирани сметки, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30609)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I-Скопје, со решение П. Трег. бр. 4778/02 од 26.09.2002 година, објавува дека Трговското друштво за транспорт и промет "ПРОМШ-ПЕД КОМЕРЦ" Бахтијар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Локов" бр. 28-1-24 и жиро сметка 300 000 000 491729 при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (30625)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 207/02 од 12.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, производство и услуги "АМОН 3000" ЦО експорт импорт-Скопје, ул. "Ангел Димовски" бр. 8/3-2, со жиро сметка 40100-601-175253.

За ликвидатор се определува лицето Ангелина Гогушевска од Скопје, ул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30686)

Основниот суд Скопје I-Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 169/02 од 19.09.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за инжињеринг, проектирање, производство и промет "ИНЖИЊЕРИНГ ПРОМЕТ" ЦО-Скопје, со седиште на ул. "Маркс и Енгелс" бр. 3/7-1 и ж-сметка 40100-601-110221.

За ликвидатор се определува лицето Ангелина Гогушевска од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 58/1-24.

Ликвидаторот без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30685)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. "Ванчо Прке" бр. 48/8, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 1011/02 од 08.11.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало МН-Транс ДОО Штип, ул. "Ратко Јовановиќ" бр. 25 и жиро сметка бр. 200000018310973 отворена при Стопанска банка АД Скопје, Филијала во Штип, е во ликвидација-прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30759)

Ликвидаторот Наташа А. Бачоска од Тетово, ул. "Радован Цоник" бр. 8, тел. бр. 044/333-204, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 4477/2002, во регистарската вложка бр. 02042386?-8-03-000, објавува дека Друштвото за производство, трговија и угостителство и услуги И.Д.А. ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул. "И.Р.Лапа" бр. 109, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30659)

Ликвидаторот Ивица Ѓорѓиевски од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I Скопје, со решение П. Трег. бр. 4315/2002 од 12.09.2002 година, објавува дека Друштвото за трговија, производство и услуги ТИЗ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 10 и со број на жиро-сметка 40100-601-462929, отворена при ЗПП Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (30661)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 285/2002 од 14.11.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над Новинско-издавачко претпријатие "ГЛОБУС" ДОО - Скопје, ул. "Јани Лукаровски" бр. 14/30 и жиро-сметка 40110-603-18491.

За ликвидатор на правното лице се определува лицето Игне Касниовски од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28.

Ликвидаторот, без одлагање, три пати во интервали не покуси од 15 дена, ниту подолги од 30 дена, објавува дека претпријатието е во ликвидација и со објавите ги повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања, во рок кој не може да биде подолг од три месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30727)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд III Л. бр. 62/96 од 12.12.1997 година, е заклучена ликвидациона постапка над должникот ПТП "ДиД трейд" ЦО увоз-извоз од Скопје, бул. "Октомвриска револуција" бр. 1/1-16.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30730)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I-Л. бр. 37/2002 донесено од овој суд на 10.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над Прет-

пријатието за транспорт и трговија “КАБАС” експорт-импорт ДОО Скопје, со седиште на ул. “Марко Орешковиќ” бр. 68 и жиро-сметка 40100-601-224644, и истото се брише од регистарот на овој суд.
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30731)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.L. бр. 217/2002 од 29.07.2002 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “ЛОГИН СЕРВИСИ” ДОО извоз-увоз Скопје, ул. “Никола Русински” бр. 10-2/16, со жиро-сметка 40120-601-364459.

За ликвидатор се определува лицето Александар Трајковски од Скопје, со стан на ул. “Коце Металец” бр. 3/1-2.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30738)

Ликвидаторот Татјана Трајковска од Скопје, ул. “Горѓи Сугаре” бр. 8/5-2, запишана во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 3704/2002 од 25.06.2002 година, објавува дека Друштвото за промет, услуги и интернет кафе ТА-МИ Тања ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. “Горѓи Сугаре” бр. 8/5-2, и со жиро сметка број 300000000659539 во Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија” до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (30746)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I.L. бр. 93/2002 донесено од овој суд на 28.10.2002 година, е завршена ликвидацијата над Претпријатието за трговија и услуги “СОНИ БАС” увоз-извоз ЦО Куманово, со седиште на ул. “Иво Лола Рибар” бр. 57 и жиро-сметка 40900-601-35449, и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (30815)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште: нива на КП. бр. 304/4 во м.в. “Азмак” класа 2 во површина од 1244 м², заведена во Поседовен лист бр. 30 за КО Барешани, сопственост на Алексовска Зорица и Алексовски Драгослав и двајцата од с. Барешани Битола, за цена од 600.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, кои граничат со погоре наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија”, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. “Сотка Горѓиоски” бб. (23541)

Се продава земјоделско земјиште, сопственост на Петковски Стојан од Богомила, заведено во Поседовен лист бр. 496 за КО Богомила и тоа: култура нива, 5-та

класа, со површина од 400 м², на КП бр. 12, план 97, викано место “Ограѓе”, на кое земјиште постои објект - стара кука (дива градба), како и недвижен имот во Поседовен лист бр. 4 КО Капиново и тоа: култура нива, од 7-ма бонитетна класа со површина од 900 м², култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 900 м² и култура шума од 4-та класа со површина од 250 м² сите на КП бр. 2/2, план 6, викано место “Локви”, култура нива од 5-тата бонитетна класа со површина од 50 м² на КП бр. 3/2, план 10, викано место “Градинче”, култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 200 м², култура нива од 8-мата бонитетна класа со површина од 500 м² и култура шума од 4-тата бонитетна класа со површина од 1000 м², сите на КП бр. 3/2, план 14, викано место “Долно Рамниште”, култура пасиште од 6-тата бонитетна класа со површина од 400 м² и култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 1550 м² и двете на КП бр. 4/2, план 6, викано место “Локва”, култура нива од 8-мата бонитетна класа со површина од 8700 м², на КП бр. 5, план 19, викано место “Свирче”, култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 800 м², на КП бр. 6, план 5, викано место “Кај Воденица”, култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 800 м² на КП бр. 6, план 5, викано место “Кај Воденица”, култура нива од 8-мата бонитетна класа со површина од 12000 м², култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 4700 м² и култура ливада од 6-тата бонитетна класа со површина од 1800 м², сите на КП бр. 6, план 6, викано место “Кај Змијарник”, култура нива од 6-тата бонитетна класа со површина од 800 м², култура пасиште од 6-тата бонитетна класа со површина од 1600 м² и култура пасиште од 5-та бонитетна класа со површина од 1500 м², сите на КП бр. 6, план 5, викано место “Кај Воденица”, култура нива, 7-ма бонитетна класа со површина од 7000 м² на КП бр. 6, план 22, викано место “Аргачиња”, култура пасиште од 5-тата бонитетна класа со површина од 15 м² на КП бр. 6/2, план 11, викано место “Село”, култура пасиште од 5-та бонитетна класа со површина од 2000 м² и култура ливада од 7-ма бонитетна класа со површина од 900 м² и двете на КП бр. 7, план 14, викано место “Долно Рамниште”, култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 850 м² на КП бр. 8/2, план 16, викано место “Преслап”, култура нива од 8-мата бонитетна класа со површина од 10600 м², на КП бр. 9, план 19, викано место “Свирец”, култура пасиште, од 4-та бонитетна класа со површина од 650 м² на КП бр. 10/2, план 14, викано место “Долно Рамниште”, култура шума од 4-та бонитетна класа со површина од 1500 м², култура нива од 8-мата бонитетна класа со површина од 1100 м² и култура нива од 7-мата бонитетна класа со површина од 1000 м², сите на КП бр. 13, план 5, викано место “Коловоз”, култура шума од 4-та бонитетна класа со површина од 2700 м², на КП бр. 16, план 7, викано место “Преку Дол”, култура шума од 5-тата бонитетна класа со површина од 450 м², на КП бр. 16/1, план 6, викано место “Габер”, култура шума од 5-та бонитетна класа со површина од 450 м² и култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 4200 м² и двете на КП бр. 16/2, план 6, викано место “Габер”, култура под објект со површина од 2 м², култура двор со површина од 400 м², култура неплодно со површина од 100 м² и култура нива од 6-та бонитетна класа со површина од 300 м² сите на КП бр. 19, план 11, викано место “Село”, култура нива од 5-та бонитетна класа со површина од 200 м² на КП бр. 21/2, план 10, викано место “Градинче”, култура неплодно со површина од 1400 м² и култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина 5700 м² на КП бр. 22, план 5, викано место “Коловоз”, култура нива од 6-та бонитетна класа со површина од 1800 м² и од 5-та бонитетна класа со површина од 2000 м² и двете на КП бр. 23, план 11, викано место “Село”, култура шума од 5-та бонитетна класа со површина од 500 м² и од 8-ма бонитетна класа

со површина од 900 м² и двете на КП бр. 23, план 5, викано место "Локва", култура ливада од 6-та бонитетна класа со површина од 400 м² и култура шума од 4-та бонитетна класа со површина од 1200 м² и двете на КП бр. 23, план 7, викано место "Преку Долон", култура шума од 7-ма бонитетна класа со површина од 350 м² и од 6-та бонитетна класа со површина од 300 м² и двете на КП бр. 27/2, план 8, викано место "Рамен Камен", култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 150 м² и култура пасиште од 5-та бонитетна класа со површина од 100 м² и двете на КП бр. 28/1, план 1, викано место "На Река", култура нива од 7-ма бонитетна класа со површина од 1850 м², на КП бр. 29/1, план 7, викано место "Рамен Камен", култура шума од 3-та бонитетна класа со површина од 400 м² и култура нива од 7-ма бонитетна класа со површина од 3200 м² и двете на КП бр. 32, план 15, викано место "Капачишта", култура шума од 5-та бонитетна класа со површина од 1400 м², култура нива од 8-ма бонитетна класа со површина од 6600 м² и култура нива од 7-ма бонитетна класа со површина од 5000 м² сите на КП бр. 34/1, план 7, викано место "Мало Рамниште", култура под објект со површина од 8 м², култура неплодно со површина од 120 м² култура двор со површина од 200 м² и култура под објект со површина од 24 м² сите на КП бр. 34/2, план 11, викано место "Село", култура нива од 5-та бонитетна класа со површина од 1200 м² на КП бр. 36, план 10, викано место "Лозја", култура шума од 4-та бонитетна класа со површина од 100 м² и култура ливада од 8-ма бонитетна класа со површина од 250 м², и двете на КП бр. 38/2, план 1, викано место "Попо Ливада", култура пасиште од 5-та бонитетна класа со површина од 1000 м², култура шума од 5-та бонитетна класа со површина од 4100 м² и култура шума од 4-та бонитетна класа со површина од 1000 м², сите на КП бр. 40, план 7, викано место "Рамен Камен", култура ливада од 6-та бонитетна класа со површина од 200 м² на КП бр. 42, план 7, викано место "На Ливада", култура нива од 5-та бонитетна класа со површина од 600 м² и култура ливада од 5-та бонитетна класа со површина од 400 м² и двете на КП бр. 43, план 10, викано место "Средна Нива", култура нива од 7-ма бонитетна класа со површина од 250 м² на КП бр. 44/1, план 11, викано место "Село", култура нива од 7-ма бонитетна класа со површина од 2800 м² на КП бр. 46, план 11, викано место "Село", култура нива од 7-ма бонитетна класа со површина од 650 м² на КП бр. 46/2, план 15, викано место "Опачиња", култура ливада од 5-та бонитетна класа со површина од 450 м² на КП бр. 56/2, план 15, скица 5, викано место "Опачиња".

Наведениот имот се продава за вкупна купопродажна цена од 400.000,00 денари.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување. (30585)

Се продава недвижен имот 1/78 идеален дел од земјоделско земјиште - нива на КП бр. 2887, дел 1, план 012 скица 046, м.в. "Песоци" култура нива, класа 2, површина од 26840 м², КО Прилеп, сосопственост на Забрчанец Миланов Бошко од Прилеп, Габреска Спасија од Прилеп, Костоска Миланова Илка од Прилеп, Иваноска Миланова Блага од Скопје, Забрчанец Ичко од Прилеп и Забрчанец Елена од Прилеп заведен во Имотен лист бр. 13775 за КО Прилеп и тоа во делот на Забрчанец Ичко од Прилеп, ул. "Павел Шатев" бр. 41, по цена од 5 ЕУР противвредност во денари од метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите, чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено.

Изјавите за прифаќањето на понудата и депонирањето на депозитот во висина на износот на продажната цена да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев" зграда Македонија, локал 14.

(30569)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 4226/2 нива од 1 класа на м.в. "Руцаец" во површина 1505 м² запишана во ПЛ бр. 1098 за КО Гостивар сопственост на Ибраими Невзат Абдулмунип од с. Долна Бањица за купопродажна цена од 150.000,00 (сто педесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (30570)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела КП бр. 51/3-16 ливада од 5 класа на м.в. "Калапетровец" во површина од 848 м², цела КП бр. 51/3-16 нива од 5 класа на м.в. "Калапетровец" во површина од 561 м², цела КП бр. 51/6-16 нива од 5 класа на м.в. "Калапетровец" во површина од 525 м², цела КП бр. 51/6-16 ливада од 5 класа на м.в. "Калапетровец" во површина од 380 м² и цела КП бр. 51/7-16 нива од 5 класа на м.в. "Калапетровец" во површина од 525 м² запишана во П.Л. бр. 1116 за КО Зубовце (на лице место претставува една парцела) сопственост Емрулаи Каил Бедри од Гостивар за купопродажна цена од 80.000,00.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќањето на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (30571)

Се продава недвижен имот, земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 159, м.в. "Виловица", култура нива, класа 4, со површина од 5200 м², заведена во поседовен лист бр. 93, за КО Големо Радобил, сопственост на Бошеска Никола Милица од Прилеп, ул. "Душко Наумоски" бр. 14. Купопродажната цена за предметниот имот изнесува 7.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата и депонирањето на депозитот во висина на износот на продажната цена, да ја достават до нотарот Дано Рошкоски од Прилеп, бул. "Гоце Делчев", зграда Македонија, локал 14. (30681)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 2382/1, м.в. "Село" класа 3, со површина од 2153 м², за цена од 60.000,00 денари, заведена на Имотен лист бр. 1212, КО Марена, сопственост на Благој Јованов од с. Марена, Кавадарци.

Согласно член 14, од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41.

Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (30682)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, нива класа 3, на м.в. "Емина Чешма", со површина од 4676 м², на К.П. бр. 634, за КО Лера и нива класа 3 на м.в. "Слогови" со површина од 4233 м², на К.П. бр. 1026, за КО Лера, запишани во ПЛ бр. 55, за КО Лера, за вкупна купопродажна цена од 45.000,00 денари, сопственост на Таневска Љубица од с. Лера.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот м-р Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (30684)

Се продава недвижен имот, кој се наоѓа на К.П. бр. 1247, м.в. "Попов Сад", култура нива, класа 7, со површина од 1986 м², и К.П. бр. 1251, м.в. "Попов Сад", култура ливада, класа 5, со површина од 632 м², КО Раштак, сопственост на Стефковски Јосиф, за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревиќ, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 15/5-1, Скопје. (30606)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Нуредини Арифџе, им нуди на продажба нива, 6 класа, од вкупно 1899 м², устроена на К.П. бр. 2110, план 8, скица 10, во м.в. "Бански Рид" запишана во ПЛ бр. 51, за КО Вртекица, под следните услови:

Недвижноста, продавачот ја нуди за вкупна цена од 60.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотарот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена, сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (30597)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1142786/98 издаден од СБР-Скопје на име Даути Џемшит, с. Грачани, Скопје. (30658)

Пасош бр. 0130136 издаден од СБР-Скопје на име Сиљаноски Драгутин, ул. "С. Стојменов" бр. 10, Скопје. (30664)

Пасош бр. 495867/94 издаден од СБР-Валандово на име Атанасова Мара, ул. "Д. Гунов" бр. 26 с. Јосифово, Валандово. (30678)

Пасош бр. 1081864/98 издаден од СБР-Скопје на име Асани Мурат, с. Батинци, Скопје. (30683)

Пасош бр. 1582024 издаден од СБР-Скопје на име Тренчевски Златко, ул. "705" бр.18, нас. Илинден, Скопје. (30689)

Пасош бр. 1742188 издаден од СБР-Скопје на име Спасиќ Анита, ул. "С. Ковачевиќ" бр.196, Скопје. (30704)

Пасош бр. 1733972 на име Сретан Арсов, Кочани. (30714)

Пасош бр. 1146646 на име Александар Грозданов, Кочани. (30715)

Пасош бр. 1208926 на име Пеце Гроздановски, Би-тола. (30716)

Пасош бр. 0531938 на име Абдиу Ментор, Дебар. (30719)

Пасош бр. 1359008 на име Абдиу Вјолца, Дебар. (30720)

Пасош бр. 541316/94 издаден од СБР-Скопје на име Алији Муфид, ул. "Хо Ши Мин" бр.142-а, Скопје. (30725)

Пасош бр. 1113719 издаден од СБР-Куманово на име Фејзуловски Рецаиљ, ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр.53, Куманово. (30743)

Пасош бр. 614946 издаден од УВР-Струга на име Нелкоска Ленче, с. Опејца, Охрид. (30766)

Пасош бр. 1339422 на име Џеват Усеиноски, с. Пласница, Мак. Брод. (30767)

Пасош бр. 1694997 на име Јованов Славе, Радовиш. (30768)

Пасош бр. 1558228 на име Ајрули Суад, ул. "Г. Делчев" бр. 52/18, Гостивар. (30717)

Пасош бр. 1107477/98 издаден од СБР-Скопје на име Жута Лаура, ул. "Влае" бр. 21, Скопје. (30772)

Пасош бр. 1736393/02 издаден од СБР-Скопје на име Ракип Шаин, ул. "Виетнамска" бр. 83, Скопје. (30805)

Пасош бр. 1549576/01 издаден од СБР-Скопје на име Ракип Аете, ул. "Виетнамска" бр. 83, Скопје. (30807)

Пасош бр. 1762176/02 издаден од СБР-Скопје на име Османи Дритон, ул. "Лифат Бурџевик" бр. 59, Скопје. (30819)

Пасош бр. 1003819 издаден од СБР-Скопје на име Бубало Добрила, с. Огњанци, Скопје. (30821)

Пасош бр. 206790/94 издаден од СБР-Скопје на име Дејан Мустафов, ул. "Н. Малешевски" бр. 14/1-4, Скопје. (30901)

Пасош бр. 1503204 на име Фејзули Севдаиљ, ул. "Трифун Ангеловски" бб, Куманово. (30904)

Пасош бр. 107068/93 издаден од СБР-Битола на име Алимовски Мамер, с. Будаково, Битола. (30919)

Пасош бр. 1648308/01 издаден од СБР-Битола на име Алимовска Ѓулдизар, с. Будаково, Битола. (30920)

Пасош бр. 1648291/01 издаден од СБР-Битола на име Алимовска Џансел, с. Будаково, Битола. (30921)

Пасош бр. 775382 издаден од УВР-Струмица на име Мицев Васе, ул. "М. Х. Јасмин" бр. 15, Струмица.

(30954)

Пасош бр. 1092913 на име Јанчевски Благојчо, ул. "Ванчо Прке" бр. 75, Делчево.

(30764)

Пасош бр. 1623654 на име Трајчевски Петар, ул. "Даме Груев" бр. 136, Битола.

(30438)

Пасош бр. 0372311 издаден од СВР-Струга на име Амзаи Рини, с. Франгово, Струга.

(31054)

Пасош бр. 032236/93 издаден од СВР-Скопје на име Видановски Гоце, ул. "Козле" бр. 74, Скопје.

(31064)

Пасош бр. 718889/95 издаден од СВР-Скопје на име Радојковиќ Радован, ул. "Шидска" бр. 56, Скопје.

(31066)

Пасош бр. 1429815/00 издаден од СВР-Тетово на име Демири Али, с. Г. Речица, Тетово.

(31076)

Пасош бр. 1344146 издаден од СВР-Куманово на име Кипријановски Далибор, ул. "Трајко Јовановски" бр. 41, Куманово.

(31087)

Пасош бр. 1226956/99 издаден од СВР-Куманово на име Рагми Бџули, ул. "Б. Шабани" бр. 26-а, Куманово.

(31088)

Пасош бр. 1454547/00 издаден од СВР-Скопје на име Реџеми Фадиљ, с. Крушопек, Скопје.

(31130)

Пасош бр. 1710175 издаден од СВР-Скопје на име Фејзула Сабедин, ул. "А. Попов" бр. 45, Скопје.

(31135)

Пасош бр. 1214926 издаден од УВР-Струмица на име Георгиевски Сашо, ул. "Крушевска Република" бр. 42, Струмица.

(31180)

Пасош бр. 1426500 на име Имери Вјолца, с. Сенокос, Гостивар.

(31185)

Пасош бр. 592184 на име Раде Бошковски, с. Челопек, Тетово.

(31186)

Пасош бр. 1054486 на име Петровски Јовчо, ул. "Воденска" бр. 5, Гевгелија.

(31188)

Пасош бр. 472164 на име Кочевска Славица, ул. "Крсте Нале" бр. 1-8, Битола.

Чек од тековна сметка со бр. 0226000042027 на име Тодороски Пројко, ул. "Б. Шукурски" бр. 2, Прилеп.

(30755)

Чекови од тековна сметка бр. 14873539 од бр. 6513-442 до бр. 6513448 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Андоновска Марија, Скопје.

(30774)

Чекови од тековна сметка бр. 14240444 од бр. 6205-584 до бр. 6205593 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковски Сашо, Скопје.

(30777)

Чекови од тековна сметка бр. 13644828 од бр. 323919 до бр. 323927 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Мојсовска Валентина, Скопје.

(30780)

Чекови од тековна сметка бр. 73160/01 од бр. 615234 до бр. 615243 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовески Раде, Скопје.

(31050)

Чекови од тековна сметка бр. 13483093 со бр. 758465 и бр. 758467 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Шулевска Мирјана, Скопје.

(31057)

Работна книшка на име Тодоровски Левко, Крива Паланка.

(30662)

Работна книшка на име Ацо Тошевски, с. Желувино, Куманово.

(30668)

Работна книшка на име Јовановски Звонимир, Велес.

(30674)

Работна книшка на име Бачевска Славица, ул. "Кочо Рацин" бр. 28, Охрид.

(30710)

Работна книшка на име Стојановски Весе, Куманово.

(30711)

Работна книшка на име Митевски Драган, Скопје.

(30729)

Работна книшка на име Николче Стефановски, ул. "Г. Зековски" бр. 5, Битола.

(30735)

Работна книшка на име Јолеска Анита, с. Вардино, Демир Хисар.

(30737)

Работна книшка на име Иваноски Душан, ул. "Борис Дамјановски" бр. 8, Кичево.

(30740)

Работна книшка на име Серафимоски Видоје, с. Зубовце, Гостивар.

(30741)

Работна книшка на име Божиноска Тина, Гостивар.

(30742)

Работна книшка на име Симона Самандурова, Тетово.

(30745)

Работна книшка на име Ристевски Моме, с. Лопате, Куманово.

(30748)

Работна книшка на име Неваип Реџеми, Скопје.

(30749)

Работна книшка на име Ќамилоски Рамадан, с. Црнилиште, Прилеп.

(30756)

Работна книшка на име Абиба Ќамилоска, с. Црнилиште, Прилеп.

(30757)

Работна книшка на име Ѓорѓиоски Борис, ул. "Ц. Коњарец" бр. 90, Прилеп.

(30758)

Работна книшка на име Али Винца, с. Велешта, Струга.

(30760)

Работна книшка на име Петровска Грозде, Скопје.

(30765)

Работна книшка на име Сузана Алексова, Скопје.

(30775)

Работна книшка на име Богдановска Лидија, Скопје.

(30778)

Работна книшка на име Вангеловски Гоце, Скопје.

(30779)

Работна книшка на име Емил Јосев, с. Соколарци, Кочани.

(30803)

Работна книшка на име Данев Емилчо, Кочани.

(30806)

Работна книшка на име Тодоровски Дејан, с. Волково, ул. "37" бр. 12, Скопје.

(30828)

Работна книшка на име Рибарски Марјанче, ул. "К. Цветков" бр. 71, Велес.

(30854)

Воена книшка на име Вујичиќ Душан, Скопје.

30734

Свидетелство од 5 одделение на име Мирадиноска Садифе, Струга.

(30660)

Свидетелство од 8 одделение на име Ардита Рамадани, с. Отља, Куманово.

(30665)

Свидетелство на име Арифџе Бајрами, Куманово.

(30667)

Свидетелство од 8 одделение на име Божиновски Станко, Куманово.

(30669)

Свидетелство од 8 одделение на име Стојковска Лидија, ул. "Скопска" бр. 8, Делчево.

(30672)

Свидетелство на име Деспотовиќ Снежана, с. Самоков, Мак. Брод.

(30695)

Свидетелство од 8 одделение на име Биљалаи Сафије, с. Гермол, Тетово.

(30703)

Свидетелство од 8 одделение на име Бесник Мифтари, с. Гермол, Тетово.

(30705)

Свидетелство на име Иљчо Поцев, Радовиш.

(30706)

Свидетелства на име Цветковска Ирена, с. Карпош, Куманово.

(30712)

Свидетелства на име Пауновска Емилија, с. Карпош бр. 49/18, Куманово.

(30713)

Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Лиреја"-Скопје на име Мухамед Авдија, Скопје. (30728)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од УСО "Никола Карев"-Скопје на име Оливер Алексовски, Скопје. (30733)

Свидетелство на име Игнатова Лидија, Кратово. (30736)

Свидетелство од 2 година на име Фатос Абдулај, с. Корошишта, Струга. (30739)

Свидетелство на име Назлије Абдулахи, с. Глоги, Тетово. (30747)

Свидетелство за основно образование на име Велиновски Стојан, Мак. Каменица. (30750)

Свидетелство на име Стојанов Александар, ул. "Ј. Сандански" бр. 47, Кочани. (30751)

Свидетелство на име Милошевски Темелко, с. Оморани, Велес. (30752)

Свидетелство на име Трајковска Славица, Кичево. (30754)

Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Мухамет Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (30770)

Свидетелство за 4 година и диплома издадени од гимназијата "Зеф Лјуш Марку"-Скопје на име Амина Кадрија, Скопје. (30771)

Свидетелство од 7 одделение на име Кормакоски Барија, Струга. (30802)

Свидетелство од 8 одделение на име Коцев Фиданчо, Подареш, Радовиш. (30814)

Свидетелство за завршено средно образование издадено од АСУЦ "Боро Петрушевски"-Скопје на име Мишевски Тони, Скопје. (30862)

Свидетелство на име Бејтула Абазии, с. Боговиње, Тетово. (30870)

Свидетелство од 8 одделение на име Зидије Фазли, с. Слатина, Тетово. (30879)

Свидетелство за 4 година и диплома издадени од ГМЦ "Чеде Филиповски-Даме"-Скопје на име Санев Глигорче, Скопје. (30900)

Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. Методи"-Бучин на име Танаскоски Менде, с. Трновци, Битола. (30968)

Индекс бр. 32869 издаден од Правен факултет-Скопје на име Николоски Никола, Охрид. (30830)

Диплома издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски" Скопје на име Јакимовски Бојков Миле, Скопје. (30666)

Диплома на име Кафециски Звонко, Берово. (30670)

Диплома на име Антевска Билјана, ул. "Круме Волнар" бр. 63, Прилеп. (30677)

Диплома за завршен 4-ти степен на име Ванчо Јованов, с. Три Чешми, Штип. (30697)

Диплома за завршен архитектонски техничар издадена од ГУЦ "Здравко Цветковски"-Скопје на име Марковски Ѓоко, Скопје. (30827)

Диплома на име Милошеска Гордана, Гостивар. (30866)

Здравствена книшка на име Тумбова Јулијана, Велес. (30673)

Здравствена книшка на име Салиевска Селим, с. Бузалково, Велес. (30675)

Здравствена книшка на име Ибрахимовиќ Ханифа, с. Оризари, Велес. (30676)

Здравствена книшка на име Бахтијари Музафер, с. Караслари, Велес. (30707)

Здравствена книшка на име Стојковиќ Стојмен, нас. Превалец, Велес. (30753)

Здравствена книшка на име Ѓорѓиевски Зоран, нас. Чашка, Велес. (30851)

Лична карта на име Кимовски Методија, ул. "Прохор Пчински" бр. 56, Велес. (30708)

Лична карта на име Идризи Сулејман, с. Урвич, Тетово. (30744)

Штедна книшка бр. 0521365.9 издадена од Комерцијална банка АД Скопје на име Славица Буквиќ, Скопје. (30702)

Девизна штедна книшка бр. 91290041 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Котеска Мариета, Скопје. (30721)

Девизна штедна книшка бр. 97000255 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Велији Беким, Куманово. (30773)

Девизна штедна книшка бр. 5030300101229 издадена од Експорт импорт банка АД Скопје на име Младеновски Благоја, Скопје. (30781)

Даночна картичка бр. 4030994239733 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име АЛКИ ДООЕЛ, Скопје. (30680)

Даночна картичка бр. 0092636 издадена од Управа за приходи на име ДПТУ "Л. Д" ДОО, Струмица. (30724)

Даночна картичка бр. 4030002445884 издадена од УЈП на име СТАТУС, Скопје. (30762)

Даночна картичка бр. 4027991123164 издадена од Управа за приходи-Скопје на име "Дијос-стан" станбена заедница, Струмица. (30769)

Даночна картичка бр. 4030996116060 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Аква дејон, Скопје. (30811)

Решение за работен однос на име Екрем Алити, Тетово. (30957)

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-63/155 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. Предмет на барањето е набавка на: Автомобил-цистерна за гориво од 7 тона, 2 парчиња.

1.2. Техничките карактеристики на средството наведени се во Спецификација бр. 1, која може да се подигне секој ден, во просторијата број 705, од 12,00 до 13,00 часот.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- името, адресата и седиштето на понудувачот,
- цена без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет на понудени средства според бараните технички карактеристики (потекло, проспект - каталог),
- гарантен рок,
- сервисирање, одржување и резервни делови,
- рок на важност на понудата,
- рок на испорака.

3. Придружна документација:

Кон понудата, понудувачот е должен да достави придружна документација согласно Законот за јавни набавки - (пречистен текст), во оригинални примероци или заверени кај нотар:

- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва,
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- доказ од надлежниот орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

4. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следните критериуми:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - цена | 80 поени, |
| - квалитет | 10 поени, |
| - рок на испорака | 5 поени, |
| - рок на плаќање | 5 поени. |

5. Начин и рок за доставување на понудата:

Секој понудувач може да достави само една понуда.

Рокот за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на барањето. Јавното отворање ќе се одржи на ден 19-12-2002 година во МО во 10 часот.

Понудите се доставуваат на адреса: Министерство за одбрана, ул. "Орце Николов" бб - Скопје, по пошта или преку архивата на Министерството.

6. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, кои не се изработени според наводите во ова барање, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 02/ 28 23 41.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 18 и член 45 од Законот за јавни набавки "Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, ПЕ - Битола, достави

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Општи одредби

Набавувач е ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, ПЕ - Битола, ул. "Борис Кидрич" 24-а, Битола.

Предмет на набавката:

- Набавка на гориво за Дирекцијата на ПЕ - Битола и Граничен премин Мецитлија за грејна сезона 2002-2003 година.

Право на учество имаат сите правни и физички лица на РМ.

Постапката ќе се спроведи во согласност со ЗЈН ("Службен весник на РМ" бр. 21/02) член 45, 46 и 47.

Вид и количина:

- Набавка на 35.000 л. екстра лесно масло за горење за потребите за греење на Дирекцијата на ПЕ - Битола.
- Набавка на 35.000 л. екстра лесно масло за горење за потребите за греење на граничниот премин на Мецитлија.

Содржина на понудата:

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена со сите давачки,
- рок и место на испорака,
- начин на плаќање,
- гаранција за квалитет и стандард,
- можност за поделба на набавката.

Понудата се доставува во оригинален примерок потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат во разгледување.

Придружната документација се доставува согласно член 46 од ЗЈН:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од Централниот регистар - доказ дека не е отворена постапка за ликвидација или стечај - доказ од надлежни органи дека не ми е изречена мерка на безбедност, забрането вршење на дејноста,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Доказите предвидени во член 46 од ЗЈН не смеат да бидат постари од 6 месеци.

Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 27 став 2 од ЗЈН:

- цена со вклучен ДДВ - 70 бода,
- спремност и способност на понудувачот да обезбеди испорака до граничниот премин и Дирекцијата во секое време - 15 бода,
- основ на плаќање - 15 бода.

Начин и рок на доставување на понудите:

- Рок за доставување е десет дена од рокот на објавувањето во "Службен весник на РМ". Понудите се испраќаат согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

Понудувачот своите понуди треба да ги достави на адреса ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, ПЕ - Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 24а, Битола, со назнака за "Комисија за јавни набавки".

Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според пропозициите на ова барање, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во барањето, нема да се разгледуваат.

Понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки при ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ, ПЕ - Битола и за извршениот избор ќе бидат писмено известени.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 20 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" број 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб - Скопје, објавува

ИЗВЕСТИВАЊЕ БР. 16/3-63/151 НА ТЕРМИНИ ЗА ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИ

Ги известуваме заинтересираните учесници, дека на ден 10.12.2002 година во 10,00 часот, ќе се изврши јавно отворање по отворениот повик бр. 16/3-63/130 од 01.11.2002 година (претходно закажан за 21.11.2002 година) и во 11,00 часот по отворениот повик бр. 16/3-63/147 од 14.11.2002 година (претходно закажан за 04.12.2002 година).

Состанокот на Комисијата за јавни набавки ќе се одржи во просториите на Министерството за одбрана. Телефон за контакт: 28 23 41.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-132/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА НАФТА Д1, БЕНЗИН МБ 98 И БМБ 95

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-132/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје.

1.2. Предметот на набавката се бели деривати за потребите на подружници на АД ЕСМ.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ И РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ

Ред. бр.	Име на производство	Един. мерка	Рек Битола	Рек Осломеј	Ел.дистр. Скопје	ХЕЦ Маврово	Вкупно
1	Нафта Д1	литри	2.000.000	6.000.000	75.000	60.000	
2	Бензин МБ 98	литри	170.000	44.000	100.000	42.000	
3	Бензин БМБ 95	литри			60.000		

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и на производителот на дериватите.

3.2. Понудата треба да ја содржи единечната и вкупната цена на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство).

3.3. Понудата да се однесува на паритет ДДП-краен корисник-магазин на Подружница, изразена во МКД, со сите давачки и вклучен ДДВ и со посебно искажан ДДВ.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

3.8. Понудата мора да се однесува за целокупниот обем и количина на набавката.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки (само за домашни понудувачи).

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (само за домашни понудувачи).

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на понудата (со вкalkулиран ДДВ).

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност и тоа:

4.5.1. Понудувачот односно производителот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

4.5.2. Понудувачот односно производителот треба да достави технички карактеристики (сертификат) за производот што го нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производот.

4.5.3. Понудувачот односно производителот треба да достави доказ за техничка опременост:

- специјализирани превозни средства за ваков вид производи,

- специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.7. Целокупната документација треба да биде оригинал или заверени копии верни на оригиналот, не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

5.1. Цена 70 поени,

5.2. Начин и рок на плаќање 30 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје, или на лице место.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 13.12.2002 год., во 11 часот, во просториите на Дирекција-Скопје, во салата за состаноци во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
1427. Одлука за определување на личностите и објектите што се обезбедуваат.....	1
1428. Решение за именување вршител на должноста директор на Народниот театар - Битола.....	2
1429. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Музејот на град Скопје.....	2
1430. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата - Битола.....	2

1431.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и музеј - Битола.....	3	1455.	Решение за именување директор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	6
1432.	Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Домот на културата "Марко Цепенков" - Прилеп.....	3	1456.	Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за земјоделство.....	6
1433.	Решение за именување вршител на должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за приватизација-Скопје.....	3	1457.	Решение за именување директор на Фондот за земјоделство.....	6
1434.	Решение за именување директор на Фондот за водите - Скопје.....	3	1458.	Решение за именување вршител на должноста директор на Музејот на град Скопје - Скопје.....	6
1435.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	3	1459.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата - Битола.....	7
1436.	Решение за именување директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.....	3	1460.	Решение за именување вршител на должноста директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, природните реткости и Музеј - Битола.....	7
1437.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје.....	3	1461.	Решение за именување вршител на должноста директор на Домот на културата "Марко Цепенков" - Прилеп.....	7
1438.	Решение за именување директор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат" - Скопје.....	4	1462.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	7
1439.	Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје.....	4	1463.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за јавни приходи.....	7
1440.	Решение за разрешување од должноста директор на Заводот за вработување на Република Македонија.....	4	1464.	Решение за именување директор на Управата за јавни приходи.....	7
1441.	Решение за именување вршител на должноста директор на Заводот за вработување на Република Македонија.....	4	1465.	Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за развој и инвестиции.....	7
1442.	Решение за разрешување од должноста директор и главен и одговорен уредник на ЈП Македонска информативна агенција - МИА.....	4	1466.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за развој и инвестиции.....	8
1443.	Решение за именување директор и главен и одговорен уредник на ЈП Македонска информативна агенција - МИА.....	4	1467.	Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за стокровни резерви.....	8
1444.	Решение за именување заменик директор и главен и одговорен уредник на ЈП Македонска информативна агенција - МИА.....	4	1468.	Решение за именување вршител на должноста директор на Бирото за стокровни резерви.....	8
1445.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....	5	1469.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за заштита на растенијата.....	8
1446.	Решение за именување директор на ЈП за аеродромски услуги "Македонија" - Скопје.....	5	1470.	Решение за именување директор на Управата за заштита на растенијата.....	8
1447.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.....	5	1471.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот управен инспекторат.....	8
1448.	Решение за именување директор на ЈП за поштенски сообраќај "Македонска пошта" - Скопје.....	5	1472.	Решение за именување директор на Државниот управен инспекторат.....	8
1449.	Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....	5	1473.	Решение за именување директор на Државниот девизен инспекторат.....	9
1450.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....	5	1474.	Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Царинската управа.....	9
1451.	Решение за именување заменик на директорот на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија - Скопје.....	5	1475.	Решение за именување заменик на директорот на Царинската управа.....	9
1452.	Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	6	1476.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за водостопанство.....	9
1453.	Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со пасиштата - Скопје.....	6	1477.	Решение за именување директор на Управата за водостопанство.....	9
1454.	Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје.....	6	1478.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за семе и семенски материјал.....	9
			1479.	Решение за именување директор на Управата за семе и семенски материјал.....	9
			1480.	Решение за разрешување од должноста директор на Државниот инспекторат за труд.....	10
			1481.	Решение за именување директор на Државниот инспекторат за труд.....	10
			1482.	Решение за разрешување од должноста директор на Службата за просторен информативен систем.....	10
			1483.	Решение за именување директор на Службата за просторен информативен систем.....	10
			1484.	Решение за разрешување од должноста директор на Управата за цивилна воздушна пловидба.....	10

1485. Решение за именување директор на Управата за Цивилна воздушна пловидба.....	10	1510. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Кинотеката на Македонија - Скопје.....	14
1486. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Агенцијата за информации.....	10	1511. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје.....	14
1487. Решение за именување заменик на директорот на Агенцијата за информации.....	11	1512. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Центарот за организирање приредби "Универзална сала" - Скопје.....	14
1488. Решение за именување заменик на директорот на Државниот архив на Република Македонија.....	11	1513. Решение за именување вршител на должноста директор на Кинотеката на Македонија - Скопје.....	14
1489. Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....	11	1514. Решение за именување вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата - Скопје.....	14
1490. Решение за именување на директор на Дирекцијата за слободни економски зони.....	11	1515. Решение за именување вршител на должноста директор на Центарот за организирање приредби "Универзална сала" - Скопје.....	14
1491. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот просветен инспекторат.....	11	1516. Решение за разрешување од должноста директор на ЈП за "Македонски железници - Скопје.....	15
1492. Решение за именување директор на Државниот просветен инспекторат.....	11	1517. Решение за именување вршител на должноста директор на ЈП "Македонски железници" - Скопје.....	15
1493. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот пазарен инспекторат.....	11	1518. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.....	15
1494. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	11	1519. Решение за именување директор на Фондот за осигурување на депозити - Скопје.....	15
1495. Решение за именување директор на Управата за прашања на борците и воените инвалиди.....	12	1520. Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	15
1496. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот завод за геодетски работи.....	12	1521. Решение за именување заменик на директорот на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	15
1497. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Државниот завод за геодетски работи.....	12	1522. Решение за именување вршител на должноста директор на ЈП за просторни и урбанистички планови - Скопје.....	15
1498. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за геодетски работи.....	12	1523. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства.....	16
1499. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за имотно правни работи.....	12	1524. Решение за именување директор на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства.....	16
1500. Решение за именување директор на Управата за имотно правни работи.....	12	1525. Решение за именување заменик на Генералниот секретар на Владата на Република Македонија.....	16
1501. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за извршување на санкции.....	12	1526. Решение за разрешување од должноста директор на Државниот архив на Република Македонија.....	16
1502. Решение за именување директор на Управата за извршување на санкции.....	13	1527. Решение за именување директор на Државниот архив на Република Македонија.....	16
1503. Решение за разрешување од должноста директор на Агенцијата за млади и спорт.....	13	1528. Решение за именување секретар на Секретаријатот за законодавство.....	16
1504. Решение за именување директор на Агенцијата за млади и спорт.....	13	1529. Решение за именување вршител на должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.....	17
1505. Решение за разрешување од должноста директор на Бирото за стопански недоволно развиени подрачја.....	13	1530. Решение за именување директор на Управата за ветеринарство.....	17
1506. Решение за разрешување од должноста директор на Управата за ветеринарство.....	13	1531. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 87/2002 од 6 ноември 2002 година.....	17
1507. Решение за давање согласност на Одлуката за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	13	1532. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 94/2002 од 13 ноември 2002 година.....	18
1508. Решение за давање согласност на Одлуката за именување вршител на должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	13	1533. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 11/2002 од 13 ноември 2002 година.....	19
1509. Решение за разрешување од должноста вршител на должноста директор на Народната и универзитетска библиотека "Климент Охридски" - Скопје.....	14		

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.